

Илија Пејшушењски

ВРВОТ ГОЛЕМ И МАЛ КОРАБ



**ПОПИС НА ВРВОВИТЕ
ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

ПЛАНИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НОСИТЕЛИ НА ВРВОВИТЕ

Вкупната територија што ја зафаќа Република Македонија изнесува 25.713 km^2 . Од оваа територија 12.254 km^2 е планински релјев, 7.599 km^2 ридски и 5.065 km^2 е рамничарски релјев. Планините, речиси, се распоредени по целата територија. Тие меѓу себе се разделени со речните корита и котлините. Извесни планини на краевите имаат свои ограноци, па се добива впечаток како да се тие одделни планини. Населението на овие планини им дало и одделни имиња. Дел од планините меѓу себе речиси се соединети, а се разликуваат по геолошкиот состав, насоката на протегањето, височината, ридноста и друг вид на различност, па така тие меѓу себе се делат и секоја планина добила свое име, а местото на допирот е земен како нивна меѓусебна граница.

Геолошки набљудувано по времето на постанокот, геолошкиот состав, височината и правецот на протегањето планините во Република Македонија се поделени на две групи Родопски и Шарски планини, кои се како подгрупа на Динарските планини.

Родопската група на планини се наоѓаат во источниот дел од Република Македонија. Според времето на постанокот тие се геолошки најстари планини во Република Македонија. Како најстари тие биле изложени најдолг временски период на надворешните атмосферски ерозивни влијанија. Овие планини според своите физички особености се карактеризираат со помала заоблена височина од геолошко помладите планини, со помал број на високи врвови. Врвовите се пониски и меѓу себе се со поизразена граница.

Шарската група на планини како подгрупа на Динарските планини се распространети во западниот и средишниот дел од Република Македонија. Според времето на постанокот тие се геолошки помлади од Родопските планини. Кај нив се истакнуваат високи остри врвови и сртови и со поголем број на врвови на една планина. Дел од планините меѓу себе се соединети претставувајќи се како еден голем планински масив, со извесни разлики во нивната насока на протегање. Речните долини и превои овозможуваат да се направи разграничување и одредување на меѓусебната граница.

Според нивната височина и насока на протегање, планините на оваа група поделени се на три подгрупи: Шарска, Пелагониска и Вардарска група на планини.

Планинските врвови ги има на сите планини, на некои планини ги има повеќе, а на некои по неколку. Највисоките врвови вообичаено се наоѓаат по сртовите, меѓутоа голем број на врвови се наоѓаат и по страничните падини. Тие се пониски од врвовите по сртовите, а настанале спротивставувајќи се со својата карпеста тврдина на атмосферската и речната ерозија. Има врвови што се најсеките возвишенија во котлините и по работите на котлините, тие се со помала височина бидејќи тие во тој простор асоцираат на врвови, па автохтоното население ги карактеризира како помали врвови и тумби.

По планините кои се наоѓаат до соседните земји на сртовите е поставена меѓудржавната граница. Врвовите на овие сртови припаѓаат и на соседните земји.

Има планини на кои највисокиот и некој понизок врв го имаат истото име со името на планината. Во ваквите случаи едното име е преземено од другото, односно името на планините е дадено по името на врвот или името на врвот е дадено по името на планината. Има имиња на планини и врвови дадени по името на некое село што се наоѓа на таа планина. Има имиња на врвови што се политички променети и им се дадени имиња на личности. Но тоа е одделна проблематика што треба да се истражува и проучува. Има голем број на врвови кои на

картите немаат име меѓутоа, месното население во чии атар се наоѓаат овие врвови и на тие врвови им дало имиња. Но, има врвови кои имаат по две имиња кои се забележани во литературата и картите, без да се знае дека се работи за еден ист врв. На неколку безимени врвови овде им се забележани имиња, за да се знае за кои врвови се работи, имињата се дадени во заграда.

Често еден ист врв се прикажува со различна височина, со напомена, што разликата не е драстично голема, туку се работи за неколку метри.

Чувствувам потреба да обрnam внимание дека има две планини со исто име. Тоа се планините со име Козјак и Сува Планина. За да се направи разграничување и појаснување на овие планини дадена е географска определница.

Пред сува Планина, која се протега меѓу планината Водно и Китка приодадена е придавката Скопска, па се добива Скопска Сува Планина. Сува Планина која се наоѓа источно од планината Дрен и југозападно од Кавадарци со придавката Тиквешка се добива Тиквешка Сува Планина. Пред планината Козјак која се наоѓа меѓу планините Ниџе и Кожуф, е придавката Мариовски, па е добиено името Мариовски Козјак. Планината Козјак која се наоѓа североисточно од Куманово до границата со Србија, со придавката Кумановски е добиено името Кумановски Козјак. Сува Планина која се наоѓа меѓу планините Сува Гора и Песјак има и второ име Челоица. Затоа тука се употребува само името Челоица.

Овие регистрирани врвови, ексцертирани се од топографските карти 1:50000 по Париз, во издание на ЈНА. Пониските врвови од 500 м., не се регистрирани.

Приказот на врвовите даден е по планини со тоа што прво се описува местоположбата на планината потоа следуваат врвовите поредени по височина. За подобра ориентација и местоположба на врвовите, дадена е местоположбата во однос на најблиското село или град. Дадени се и географските координати по Гринич и Екваторот, во степени и минути со кратенките и.г.д.

(источна географска должина), и с.г.ш.; (северна географска широчина).

По дадената бројчана височина следат буквите м.а.н.в., (метри апсолутна надморска височина)

По целосниот попис на врвовите кои ги има 626, следи врвовите да бидат поредени по височина и тоа прво името, па височината и на која планина се наоѓа врвот. Така се започнува со највисокиот врв 2764 м.а.н.в., и се завршува со врвот висок 500 м.а.н.в.,



Сл.1. Планинскиот масив Стогово (фото Бл.Маркоски)

ШАРСКА ГРУПА НА ПЛАНИНИ

Оваа група на планини, според нивната височина и насока на протегање на планината е поделена на три подгрупи: Шарско-пиндска, Пелагониска и Вардарска група на планини. Во Шарско-пиндската група на планини од север кон југ спаѓаат следните планини: Шар Планина, Кораб, Крчин, Бистра, Стогово, Караорман, Јабланица, Галичица и Исток или Петринска Планина.

Врвовите на Шар Планина

Шар Планина се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија. По нејзиниот срт поставена е државната граница меѓу Република Македонија и Косово. Зазема правец југозапад-североисток, со тоа што кај градот Тетово како да е малку прекршена, завиткувајќи малку повеќе кон североисток. Нејзините граници започнуваат од Мавровското Езеро и Мавровската Река кои ја делат Шар Планина од планината Бистра, потоа реката Радика ја дели Шар Планина од Кораб. Северозападната падина на Шар Планина припаѓа на Косово, а југоисточната падина на Република Македонија која се спушта во Полошката Котлина. Североисточната граница завршува во долината на реката Лепенец. Меѓутоа, државната граница е појугоисточно која се спушта од врвот Љуботен до селото Јажинце. Јужно од ова село Шар Планина е одделена од планината Жеден со Дервенската Клисура и реката Вардар.

Вака описаната Шар Планина е најголема планина во Република Македонија, па и пошироко. Нејзината големина била забележана уште во Античко време и го носи името Скард. Во продолжение се прикажани поединечните врвови.

Шар е највисокиот врв на Шар Планина 2747 м.а.н.в. Името на овој врв, по административно-политички пат неколку пати е менуван. Најпрвин го нарекле Султан Тепе, потоа Турчин, па Александров Врв и од 1952 година Титов Врв. Тука ќе биде наведено името Шар, име кое е дадено од автохтоните жители пред повеќе векови. Врвот се наоѓа западно од градот Тетово на 20° и $48'$ и.г.д и на 41° и $59'$ с.г.ш.;

Бакрдан или Мал Шар или Мал Титов Врв, е втор врв по височина на Шар Планина висок е 2702 м.а.н.в., врвот се наоѓа во непосредна близина на југ од врвот Шар и западно од градот Тетово на 20° и $48'$ и.г.д и на 41° и $59'$ с.г.ш.;

Борислаец, 2662 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Боговиње и југозападно од градот Тетово, на 20° и $51'$ и.г.д и на 41° и $55'$ с.г.ш.; Забележан е и со името Брустовец;

Пескови, 2651 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Теарце и североисточно од градот Тетово. Лево од изворите на Теаречка Бистрица на границата со Косово на 20° и $59'$ и.г.д и на 42° и $09'$ с.г.ш.;

Цинибег, 2610 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Косово, западно од градот Тетово, на 20° и $46'$ и.г.д и на 41° и $56'$ с.г.ш.;

Езерска Чука, 2604 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Косово, северозападно од селото Доброште и северо источно од Тетово, на 21° и $01'$ и.г.д и на 42° и $08'$ с.г.ш.;

Црн Врв, 2584 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Косово, северозападно од селото Теарце и северно од градот Тетово, на 20° и $56'$ и.г.д и на 41° и $08'$ с.г.ш.; Во неговото југоисточно подножје се наоѓа изворот на Теаречка Бистрица, кон северозападен се спушта до коритото на реката Пена;

Враца, 2582 м.а.н.в., врвот се наоѓа на истоимениот огранок на Шар Планина, на границата со Косово. Западно е од селото Ломница и северозападно од градот Гостивар, на 20° и $45'$ и.г.д и на 41° и $53'$ с.г.ш.;

Вртоп, 2555 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од врвот Караниколица, северно од селото Вешала и северозападно од Тетово на границата со Косово;

Кобилица, 2526 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Косово, западно од селото Вејце и северозападно од градот Тетово, на 20° и $53'$ и.г.д и на 40° и $06'$ с.г.ш.;

Кукиногледски Врв, 2521 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Одри и североисточно од Тетово, на границата со Косово, на 21° и $02'$ и.г.д и на 42° и $10'$ с.г.ш.;

Љуботен, 2499 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот североисточен дел од Шар Планина на границата со Косово, северно од селата Вратница, Старо Село и Рогачево и североисточно од градот Тетово, на 42° и $12'$ и.г.д и на 21° и $07'$ с.г.ш.;

Караниколица, 2409 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од градот Тетово, на границата со Косово на 20° и $49'$ и.г.д и на 42° и $05'$ с.г.ш.;

Расангул, 2383 м.а.н.в., врвот се наоѓа на шарпланинскиот огранок Враца, северозападно од градот Гостивар на границата со Косово, на 20° и $43'$ и.г.д и на 41° и $51'$ с.г.ш.;

Maja, 2254 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од врвот Шар, на границата со Косово западно од селата Вешала, Бозовце и Тетово на 20° и $46'$ и.г.д и на 42° и $03'$ с.г.ш.;

Фуѓан Брдо, 2224 м.а.н.в., врвот се наоѓа на шарпланинскиот огранок Враца, северозападно од раселеното село Бродец и северозападно од градот Гостивар на границата со Косово, на 20° и $49'$ и.г.д и на 41° и $49'$ с.г.ш.;

Бродец, 2108 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Бродец и западно од градот Тетово, на 20° и $40'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;

Врчик, 2093 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Ѓермо и градот Тетово, на $20^{\circ} 59'$ и.г.д и на $42^{\circ} 05'$ с.г.ш.;

Овнин Камен, 2033 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од раселеното село Бродец и југозападно од градот Гостивар на Ничпурската Планина - огранок на Шар Планина, на 20° и $11'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;

Лера, 2197 м.а.н.в., врвот се наоѓа на Ничпурска Планина - огранок на Шар Планина источно од раселеното село Бродец и северно од Мавровското Езеро, на 20° и $44'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш.;

Менгулова Кула, 2005 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Врапчиште и северозападно од градот Гостивар на 20° и $48'$ и.г.д и на 41° и $50'$ с.г.ш.;

Куле, се три карпести врва високи 1975 м.а.н.в., врвот се наоѓаат северозападно од селото Лешок и северно од градот Тетово на 21° и $00'$ и.г.д и на 42° и $06'$ с.г.ш.;

Мечкин Врв, 1881 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од с. Бродец и градот Тетово, на $20^{\circ} 53'$ и.г.д и на $42^{\circ} 04'$ с.г.ш.;

Врбен, 1743 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Врбен и Мавровското Езеро на 20° и $43'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш.;

Црн Врв е втор врв со исто име на Шар Планина, висок е 1725 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Вешала и јгозападно од градот Тетово на 20° и $50'$ и.г.д и на 42° и $03'$ с.г.ш.;

Острица, 1717 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Дуф и западно од градот Гостивар, на 20° и $48'$ и.г.д и на 42° и $03'$ с.г.ш.;

Кука, 1080 м.а.н.в., врвот се наоѓа веднаш од северната страна на с.Лешок, во подножјето се наоѓа Лешочкиот Манастир, на $21^{\circ} 02'$ и.г.д и на $42^{\circ} 04'$ с.г.ш.

Балтепе, 806 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од градот Тетово, на 20° и $58'$ и.г.д и на 42° и $01'$ с.г.ш.; Тука тетовскиот паша Абдирахман во почетокот на 19 век изградил конаци.

Врвовите на Кораб

Планината Кораб се наоѓа во северозападниот дел од Република Македонија. Кораб, воедно е и гранична планина со Албанија. Источниот дел и припаѓа на Република Македонија, а западниот на Албанија. Врвовите кои се по сртот припаѓаат и на Република Македонија и на

Албанија. Кораб на север почнува од граничното тромеѓе што се наоѓа кај врвот Шерупа. Источната граница фактички е реката Радика, јужната граница е Жировничка Река од каде започнува планината Крчин или поновото име Дешат. Кораб е највисоката планина во Република Македонија, а на не ја има следните врвови:

Голем Кораб, 2764 м.а.н.в., врвот воедно е највисокиот врв во Република Македонија, се наоѓа на границата со Албанија, на 20° и $34'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш.;

Црна Чума, 2595 м.а.н.в., врвот се наоѓа до границата со Албанија, северно од Дебар, на 20° и $35'$ и.г.д и на 41° и $48'$ с.г.ш.;

Кабаш, 2395 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Албанија, на 20° и $35'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш.;

Кула Зиберит, 2381 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Албанија, северно од Дебар, на 20° и $49'$ и.г.д и на 41° и $49'$ с.г.ш.;

Висока Карпа, 2090 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од с. Жировница и Дебар, на 20° и $33'$ и.г.д и на 41° и $44'$ с.г.ш.;

Ѓури Вельпнис, 2088 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од Дебар, на 20° и $37'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш.;

Махимада, 2070 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од с. Тануше и Дебар, на 20° и $33'$ и.г.д и на 41° и $44'$ с.г.ш.;

Шило Верт, 2049 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од Дебар, на 20° и $30'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;

Мал Кораб, 1663 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Албанија, западно од селото Нијстроvo, на 20° и $32'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;

Краста, врвот е висок 1531 м.а.н.в., се наоѓа југозападно од селото Бибај, на 20° и $28'$ и.г.д и на 41° и $44'$ с.г.ш.;

Марков Камен, 1500 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Жужње и северно од Дебар, на 20° и $38'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш. и

Куколь, врвот е висок 787 м.а.н.в., се наоѓа северно од раселеното село Нивиште и северозападно од Мавровското Езеро, на 20° и $36'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш.

Врвовите на Крчин (Дешат)

Планината Крчин се наоѓа во западниот дел на Република Македонија и е гранична планина со Албанија. Така западниот дел припаѓа на Албанија, а источниот на Република Македонија. На картите и во литературата се забележува со името Дешат, а кај автоhtonото население е познат како Крчин. На север се граничи со планината Кораб кај Жировничка Река. На исток се спушта до реката Радика, на југ се спушта до Дебарско Поле, која граница е Дебарското Езеро и долниот тек на реката Радика. На Крчин се наоѓаат следните врвови:

Крчин, 2341 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Албанија, западно од селото Ростуше и северно од Дебар, на 20° и $34'$ и.г.д и на 41° и $37'$ с.г.ш.;

Лисењ, 1964 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Жировница и северно од Дебар, на 20° и $33'$ и.г.д и на 41° и $42'$ с.г.ш.;

Асан Куле, 1920 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Жировница и западно од Мавровското Езеро, на 20° и $36'$ и.г.д и на 41° и $42'$ с.г.ш.;

Црн Камен, 1890 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Врбјани, десно од реката Радика и западно од Мавровското Езеро, на 20° и $37'$ и.г.д и на 41° и $41'$ с.г.ш. и
Габрово, 1748 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Жировница и Дебар, на 20° и $38'$ и.г.д и на 41° и $31'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Бистра

Планината Бистра се наоѓа во западниот дел од Република Македонија. На север со Мавровското Езеро и Мавровската Река е одделена од Шар Планина. На запад се спушта се до реката Радика со која Бистра е одделена од Крчин. На исток, патот Гостивар-Кичево, Бистра ја одделува од планината Буковик и на југ се спушта во Кичевската Котлина. На неа ги има следните врвови:

Меденица, 2163 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од манастирот Св. Јован Бигорски, на 20° и $40'$ и.г.д и на 41° и $37'$ с.г.ш.;

Сандакташ, 1983 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Никифорово, источно од селото Маврово и југоисточно од Мавровското Езеро, на 20° и $48'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.;

Велики Брзовец, 1940 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Тресонче и јужно од селото Маврово, на 20° и $46'$ и.г.д и на 41° и $32'$ с.г.ш.;

Русин Брдо, 1890 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Галичник, на 20° и $42'$ и.г.д и на 41° и $37'$ с.г.ш.;

Мал Брзовец, 1886 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Тресонче и јужно од селото Маврово, на 20° и $44'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.;

Чуловец, 1725 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Лазарополе и источно од градот Дебар, на 20° и $44'$ и.г.д и на 41° и $31'$ с.г.ш.;

Јама, 1711 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата меѓу планините Бистра и Стогово, на патот Дебар-Кичево, западно од селото Душогубица и градот Кичево, на 20° и $45'$ и.г.д и на 41° и $30'$ с.г.ш.;

Царичин Врв, 1612 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Тајмиште и југозападно од градот Гостивар, на 20° и $50'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.;

Црн Врв, 1503 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Лазарополе и источно од градот Дебар, на 20° и $41'$ и.г.д и на 41° и $31'$ с.г.ш. и

Шкрка, 1039 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Тресонче и североисточно од градот Дебар, на 20° и $46'$ и.г.д и на 41° и $33'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Стогово

Планината Стогово се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, десно од реката Црн Дрим и источно од Дебарското Езеро. На север се граничи со

планината Бистра, а на југ се надоврзува на планината Караорман. На Стогово има само три повисоки врвови:

Бабин Срт, 2242 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот јужен дел на Стогово и источно од селото Елевци. Врвот со своите падини е вододелница на речните сливови на Црни Дрим, Треска и сливот на Охридското Езеро, на 20° и $41'$ и.г.д и на 41° и $26'$ с.г.ш.;

Кенаница, 2218 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на Стогово, меѓу селата Броштица и Гари и југоисточно од градот Дебар, на 20° и $39'$ и.г.д и на 41° и $30'$ с.г.ш. и

Стојанова Глава, 1334 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на Стогово, десно од реката Црн Дрим или источно од хидроцентралата Шпилје, на 20° и $36'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Караорман

Планината Караорман се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија. Се надоврзува на планината Стогово на југ од врвот Бабин Срт. Десно е од реката Црн Дрим и лево од патот Струга-Кичево. На Караорман се следните врвови:

Орли Врв, 1794 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Песочани на 20° и $43'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш.;

Ајмас, 1673 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Ботун и источно од селото Мислодежда близу до врвот Орли Врв, на 20° и $43'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш.;

Бел Камен, 1604 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Лактиње и североисточно од градот Струга, на 20° и $45'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.;

Голем Рид, 1332 м.а.н.в., врвот се наоѓа на југозападната падина на Караорман, северно од селото Ташмаруништа и градот Струга, на 20° и $39'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш. и

Струк, 1271 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на Караорман, непосредно од десната страна на реката Црн Дрим и југозападно од селото Буринец и северозападно од градот Струга, на 20° и $36'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Јабланица

Планината Јабланица се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија и е гранична планина со Албанија. На исток се спушта до реката Црн Дрим. На југ допира до Охридското Езеро, а на северозапад преминува во Албанија. На неа ги има следните врвови:

Црн Камен или Планински Камен 2259 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Албанија, северозападно од селото Горна Белица и градот Струга, на 20° и $31'$ и.г.д и на 41° и $15'$ с.г.ш.;

Стрижек, 2233 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Лабуништа близку до границата со Албанија, на 20° и $32'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш.;

Стрмница (Радук), 2084 м.а.н.в., се наоѓа на границата со Албанија, северозападно од селото Јабланица и градот Струга, на 20° и $33'$ и.г.д и на 41° и $20'$ с.г.ш.;

Чакуљ, врвот е висок 1348 м.а.н.в., се наоѓа недалеку од границата со Албанија, лево од реката Црн Дрим и патот Струга - Дебар, на 20° и $35'$ и.г.д и 41° и $23'$ с.г.ш.;

Филипица, 1165 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Албанија, северно од селото Модрич и градот Струга на 20° и $34'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.;

Голо Брдо, 1044 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Бороец и северозападно од градот Струга, на 20° и $37'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;

Гол Врв, 1080 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Долна Белица и северозападно од градот Струга, на 20° и $36'$ и.г.д и на 41° и $13'$ с.г.ш.;

Бабина, 874 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западниот раб од Струшкото Поле, северно од селото Заграчани и северозападно од градот Струга на 20° и $38'$ и.г.д и на 41° и $12'$ с.г.ш. и

Врабик, 756 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од Шпилскиот Мост и градот Дебар на 20° и $31'$ и.г.д и на 41° и $29'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Галичица

Планината Галичица се наоѓа во југозападниот дел од Република Македонија, меѓу Охридското и Преспанското Езеро. Со јужниот дел преминува во Грција, а на северниот дел се надоврзува планината Исток или Петрина Планина. На Галичица се наоѓаат врвовите:

Гола Бука, 1897 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Отешево и југозападно од градот Ресен на 20° и $51'$ и.г.д и на 40° и $59'$ с.г.ш.;

Туглаш, 1802 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Пештани и југозападно од градот Охрид, на 20° и $51'$ и.г.д и на 41° и $00'$ с.г.ш.;

Гога, 1737 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Коњско и југоисточно од градот Охрид, на 20° и $52'$ и.г.д и на 41° и $02'$ с.г.ш.;

Воден Камен, 1675 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Отешево и југозападно од градот Ресен, на 20° и $53'$ и.г.д и на 40° и $59'$ с.г.ш.;

Тумба, 1627 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Покрвеник, на 20° и $54'$ и.г.д и на 41° и $01'$ с.г.ш.;

Шагуљ, 1625 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Лавци и југозападно од градот Ресен, на 20° и $51'$ и.г.д и на 41° и $03'$ с.г.ш.;

Баглик, 1603 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Пештани и југоисточно од градот Охрид, на 20° и $50'$ и.г.д и на 41° и $01'$ с.г.ш.;

Голем Врв, 1601 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Елшани и југоисточно од градот Охрид, на 20° и $50'$ и.г.д и на 41° и $01'$ с.г.ш.;

Труглајш, 1263 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Коњско и југоисточно од градот Охрид, на 20° и $49'$ и.г.д и на 41° и $03'$ с.г.ш. и

Елен Врв, 1222 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина од Галичица, југозападно од селото Велестово и југоисточно од градот Охрид на $20^{\circ} 49'$ и.г.д и $41^{\circ} 04'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Исток или Петринска Планина

Планината Исток или Петринска Планина се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија. На северозапад се спушта во Охридската Котлина, на север завршува до патот Охрид - Ресен и на југозапад допира до Галичица. Границата меѓу овие две планини е на линијата Охрид - Отешево. Некои истражувачи се на мислење дека планината Исток е огранок на Галичица и ја именуваат како една планина. На оваа планина ги има следните врвови:

Исток, 1663 м.а.н.в., врвот воедно е и највисок врв на оваа планина. Се наоѓа меѓу градовите Охрид и Ресен, западно од селото Петрино, на 20° и $55'$ и.г.д и на 41° и $06'$ с.г.ш.;

Вишесла, 1564 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Велгоште и североисточно од градот Охрид, на 20° и $53'$ и.г.д и на 41° и $08'$ с.г.ш.;

Пицилин, 1421 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југоисточен дел на планината Исток, западно од селото Лавци и југозападно од градот Ресен, на 20° и $56'$ и.г.д и на 41° и $02'$ с.г.ш.;

Јаворец, 1240 м.а.н.в., врвот се наоѓа на источната падина од планината и западно од селото Евла и градот Ресен, на 20° и $56'$ и.г.д и на 41° и $04'$ с.г.ш. и

Бигла, 1228 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, северно од селото Скреботно и десно од патот Охрид - Ресен и североисточно од градот Охрид, на 20° и $53'$ и.г.д и на 41° и $10'$ с.г.ш.

ПЕЛАГОНИСКА ГРУПА НА ПЛАНИНИ

Пелагониската група на планини се наоѓаат во западниот дел од Република Македонија на исток од Шарско-пиндските планини и на запад и југозапад од Вардарската група на планини. Овие планини се без некоја одредена насока на протегање, а некој од нив и немаат некоја изразито меѓусебна граница. Во оваа група на планини спаѓаат: Сува Гора, Скопска Сува Планина, Каракица, Челоица, Песјак, Бушева Планина, Орлак, Лубен, Илинска Планина, Плакенска Планина, Бигла, Бабуна, Дрен, Селечка Планина, Баба, Ниџе и Мариовски Козјак.

Врвовите на Сува Гора

Сува Гора се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија, меѓу Полошката Котлина од северозападната страна и реката Треска од југоисточната страна. Реката Треска, Сува Гора ја дели од Скопска Сува Планина и Каракица, и планината Водно. Од северната страна со долината на Сува Река и патот Скопје-Тетово, Сува Гора со огранокот Каршијак е одделена од малата планина Жеден. На југозапад Сува Гора се граничи со планината Челоица со која речиси се соединети. На Сува Гора се наоѓаат следните врвови:

Табакон, 2010 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Седларево, на 21° и $05'$ и.г.д и на 41° и $54'$ с.г.ш.;

Дупен Камен или Таул, 1853 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Корито и источно од градот Гостивар, на 21° и $01'$ и.г.д и на 41° и $07'$ с.г.ш.;

Велигојца, 1786 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Волче и источно од градот Гостивар, на 21° и $04'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш.;

Шипковец, 1740 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Беловиште и градот Гостивар на 20° и $59'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;

Лутовец, 1550 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Близанско, на 21° и $06'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;

Кодра Налт, 1419 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Седларево и југоисточно од градот Тетово на 21° и $08'$ и.г.д и на 41° и $53'$ с.г.ш.;

Крстец Тепе, 1401 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Мерово и југозападно од градот Тетово на 21° и $10'$ и.г.д и на 41° и $54'$ с.г.ш.;

Шафа, 1362 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Корито, источно од селото форино и североисточно од градот Гостивар, на 21° и $01'$ и.г.д и на 41° и $49'$ с.г.ш.;

Чука, 1350 м.а.н.в., врвот се наоѓа лево од реката Треска и источно од селото Гургуница, и југоисточно од Тетово на 21° и $09'$ и.г.д и на 41° и $50'$ с.г.ш.

Присој, 1273 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Стенче и североисточно од градот Гостивар на 21° и $02'$ и.г.д и на 41° и $52'$ с.г.ш.;

Тумба, 1253 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Волковија и северозападно од градот Гостивар, на 21° и $01'$ и.г.д и на 41° и $56'$ с.г.ш.;

Брикуль, 1151 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Луковица и градот Тетово, лево од реката Треска, на 21° и $10'$ и.г.д и на 41° и $53'$ с.г.ш.;

Влак, 1076 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Форино и североисточно од градот Гостивар, на 20° и $59'$ и.г.д и на 41° и $49'$ с.г.ш.;

Суви Рид, 1017 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Милетино и југозападно од градот Тетово, на 21° и $04'$ и.г.д и на 41° и $55'$ с.г.ш.;

Попашовка, 983 м.а.н.в., врвот се наоѓа меѓу селото Горна и Долна Лешница и југоисточно од градот Тетово на 21° и $05'$ и.г.д и на 41° и $53'$ с.г.ш.;

Буш, 960 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Групчин и југоисточно од градот Тетово, на 21° и $05'$ и.г.д и на 41° и $58'$ с.г.ш.;

Гуришипес, 922 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Челопек и југоисточно од градот Тетово на 21° и $03'$ и.г.д и на 41° и $56'$ с.г.ш.;

Клена, 906 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Стенче и градот Гостивар, на 21° и $01'$ и.г.д и на 41° и $53'$ с.г.ш.;

Балван, 906 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Рогле и градот Тетово и десноод патот Тетово-Скопје, на 21° и $11'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш. и

Врвовите на Скопска Сува Планина

Скопска Сува Планина се наоѓа југозападно од Скопје непосредно, десно, односно југоисточно од езерото Матка. На југ се граничи со планината Каракица, а на југоисток со планината Китка. На оваа планина се наоѓаат следните врвови:

Ситоица, 1127 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од реката Треска и северозападно од селото Нова Брезница и југозападно од Скопје, на 21° и $16'$ и.г.д и на 41° и $54'$ с.г.ш.;

Рибљак, 1104 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од реката Треска, северно од селото Нова Брезница и југозападно од Скопје, на 21° и $17'$ и.г.д и на 41° и $54'$ с.г.ш.;

Орљак, 1051 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од реката Треска, на 21° и $11'$ и.г.д и на 41° и $51'$ с.г.ш.;

Лескова Тумба, 990 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од Патишката Река и јужно од Скопје, на 21° и $19'$ и.г.д и на 41° и $49'$ с.г.ш. и

Цуцул, 637 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Говорлево и југозападно од Скопје, на 21° и $22'$ и.г.д и на 41° и $55'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Каракица

Планината Каракица се наоѓа јужно од Скопје, меѓу реките Треска на запад и Маркова Река на исток. Потоа, на север се граничи со Скопска Сува Планина, на североисток со планината Китка, на југоисток со Мокра Планина и на југ со Орешка Планина. Појасно кажано Каракица се наоѓа северно од врвот Солунска Глава. На Каракица се наоѓаат следните врвови:

Убава, 2553 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Црн Врв и југоисточно од селото Патишката Река на 21° и $24'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш.;

Каракица, е втор врв по височина 2473 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од врвот Солунска Глава, на 21° и $23'$ и.г.д и на 41° и $43'$ с.г.ш.;

Остри Врв, 2275 м.а.н.в., на 21° и $21'$ и.г.д и на 41° и $36'$ с.г.ш.;

Миленков Камен, 2217 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Патишката Река, на 21° и $17'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;

Мирска Вода, 2180 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Патишката Река, на 21° и $17'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш.;

Бајрак, 1527 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Црн Врв на 21° и $27'$ и.г.д и на 41° и $48'$ с.г.ш. и

Пепельјак, 1814 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Црн Врв, на 21° и $21'$ и.г.д и на 41° и $48'$ с.г.ш.

Врвовите на Мокра Планина (Јакупица)

Мокра Планина се наоѓа во средишниот западен дел на Република Македонија или јужно од Скопје и западно од Велес. Од југозапад и југ завршува со коритото на реката Бабуна која ја заобиколува Мокра Планина на овој дел. На исток се спушта во Велешката Котлина, десно од Вардар. На североисток се граничи со Голешница, на запад со Орешка Планина (Даутица). На северозапад со мал дел се

граничи со Каракица и Китка. Мокра планина позната е со името Јакупица, име дадено според една легенда што се однесува на еден дел од планината, кое име Петар Јовановик погрешно го дал на целиот планински масив во трудот Глацијација Јакупице објавен во Белград 1928 година. На Мокра Планина се наоѓаат следните врвови:

Солунска Глава или Мокро е највисокиот врв на Мокра Планина со 2540 м.а.н.в. Име кое се совпаѓа со името на планината. Името Солунска Глава кое е прифатено од народот е од понов датум, односно од 1924 година, добиено по наводно ноќно гледање на градската солунска светлина. Врвот се наоѓа во крајниот северен дел од кого зрачесто се протегаат планините Каракица, Голешница, Орешка Планина и самата Мокра Планина, на 21° и $25'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш.;

Попов Рид на картите се среќава и како **Попово Брдо**, врвот е висок 2379 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од врвот Солунска Глава, на $21^{\circ}20'$ и.г.д и $41^{\circ}42'$ с.г.ш.;
Иванов Врв, 1909 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Бистрица и западно од Велес, на 21° и $32'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш. и

Прерок, врвот е висок 1718 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Горно Врановци на 21° и $33'$ и.г.д и на 41° и $36'$ с.г.ш.

Врвовите на Орешка Планина (Даутица)

Орешката Планина или Даутица се наоѓа источно или десно од средниот тек на реката Треска. На север се граничи со планината Каракица, со која фактички е соединета, некаде западно од врвот Солунска Глава. На југ се протега се до Прилепското Поле. На исток Орешката Планина се граничи со Мокра Планина меѓу кои планини се наоѓа горниот тек на реката Бабуна.

И на оваа планина како и на Мокра Планина старото име е заменето со ново име во првата половина на 20-от

век. Името на Орешка Планина е заменето со името Даутица, а Мокра Планина со името Јакупица. Двете имиња се дадени според една легенда. Имено Даут од реселеното с.Чепрез со стадото овци се преселил на Орешка Планина, а Јакуп од истото село на Мокра Планина. На еден дел од овие планини подигнале свои бачила, што покасно по сопственикот на бачилото е дадено името на околната кое е пренесено на целата планина. На Орешката Планина се наоѓаат следните врвови:

Марина Рупа, 2429 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел од Орешка Планина, југозападно од врвот Солунска Глава, на 21° и $22'$ и.г.д и на 41° и $41'$ с.г.ш.;

Даутица, 2174 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Белица и југозападно од врвот Солунска Глава, на 21° и $20'$ и.г.д и на 41° и $40'$ с.г.ш.;

Бел Камен, 2087 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Вир и североисточно од Македонски Брод, на 23° и $21'$ и.г.д и на 41° и $37'$ с.г.ш.;

Старец, 1842 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Ореше и Велес, на 21° и $23'$ и.г.д и на 41° и $37'$ с.г.ш.;

Орешко Чуле, 1644 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Богомила и јужно од селото Ореше и југозападно од Велес, на 21° и $37'$ и.г.д и на 42° и $10'$ с.г.ш.;

Церов Врв, 1281 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа на Порече источно од селото Вир, на 21° и $19'$ и.г.д и на 41° и $40'$ с.г.ш.;

Гол Врв, 925 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на Орешка Планина, источно од селото Калуѓер, на 21° и $17'$ и.г.д и на 41° и $36'$ с.г.ш.;

Симоница, 506 м.а.н.в., врвот и се наоѓа во областа на Торбешијата југоисточно од селото Вражале и Скопје, на 21° и $34'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш.;

Перчулица, 2000 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, југозападно од врвот Солунска Глава и северозападно од селото Папрадник во близина на врвот Марина Рупа на 21° и $21'$ и.г.д и на 41° и $40'$ с.г.ш.;

Шиљегарник, 1973 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од врвот Солунска Глава, на 21° и $24'$ и.г.д и на 41° и $40'$ с.г.ш.; **Север**, 1192 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од реката Треска, јужно од реката Белица и западно од селото Горна Белица, на 21° и $16'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш. и **Видуш**, 1178 м.а.н.в., врвот се наоѓа во пределот на Поречје, југоисточно од селото Драгодол, на 21° и $14'$ и.г.д и на 41° и $35'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Буковик

Планината Буковик е помала планина која се наоѓа меѓу градовите Гостивар и Кичево. Десно од патот Гостивар-Кичево е планината Бистра, а лево е Буковик. На исток Буковик се граничи со планината Челоица. На планината Буковик се наоѓаат следните врвови:

Тепе, 1528 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Ѓоница и градот Гостивар, на 20° и $54'$ и.г.д и на 41° и $41'$ с.г.ш.;

Колари, 1435 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Колари и градот Кичево на 20° и $53'$ и.г.д и $41^{\circ}39'$ с.г.ш. и **Буковик**, 1179 м.а.н.в., се наоѓа северно од с.Букојчани и градот Кичево, на 20° и $57'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Челоица

Планината Челоица се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, меѓу Сува Гора на север и Песјак на југ, со кои планини фактички е соединето. на исток завршува во коритото на реката Треска, а на запад со преседлината Буковик и Лакавичка Река која е одделена од планината Буковик. На неа се следните врвови:

Добра Вода, 2062 м.а.н.в., врвот и се наоѓа југоисточно од селото Падалиште и градот Кичево на 22° и $02'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.;

Поца, 1135 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа на Порече, десно од реката Треска на 21° и $12'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш. и

Сртешки Врв, 1212 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа на Порече, североисточно од селото Самоков, на 21° и $09'$ и.г.д и на 41° и $42'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Песјак

Планината Песјак се наоѓа источно од градот Кичево, лево од горниот тек на реката Треска и лево од трескината притока Рабетинска Река. На север се граничи со планината Челоица. На неа се следните врвови:

Млечни Врв, 1549 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од с. Козичино и градот Кичево, на $21^{\circ}08'$ и.г.д и $41^{\circ}31'$ с.г.ш.; **Орел**, 1182 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападното подножје на Песјак, источно од селото Бигор Доленци, лево од реката Треска и југозападно од градот Кичево, на $21^{\circ}01'$ и.г.д и на $41^{\circ}29'$ с.г.ш.;

Старец, 1036 м.а.н.в., врвот се наоѓа на крајниот југозападен дел на Песјак, североисточно од с. Миокази и лево од патот Кичево-Македонски Брод, а источно од градот Кичево на $21^{\circ}04'$ и.г.д и на $41^{\circ}29'$ с.г.ш. и

Чукале, 901 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Србица и североисточно од градот Кичево на $21^{\circ}01'$ и.г.д и на $41^{\circ}34'$ с.г.ш.

Врвовите на Бушева Планина

Бушева Планина се наоѓа десно од горниот тек на реката Треска, а југоисточно од градот Кичево. На исток се спушта во Прилепското Поле, на југозапад се граничи со планината Лубен. На јужната страна на оваа планина се наоѓа градот Крушево. На оваа планина се наоѓаат следните врвови:

Мусица, највисок врв на Бушева Планина е 1773 м.а.н.в., во училишните карти забележан е како Ст. Мушица висок 1778 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Горно Дивјаци, а северозападно од градот Крушево, на 21° и $11'$ и.г.д и на 41° и $26'$ с.г.ш.;

Козјак, 1762 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Пуста Река и северозападно од градот Крушево. На школските карти е забележан како Голем Сач висок 1698 м.а.н.в., врвот, на 21° и $09'$ и.г.д и на 41° и $26'$ с.г.ш.;

Голоманица, 1664 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Арилево и северозападно од градот Крушево, на 21° и $13'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш.;

Ручало, 1616 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Арилево и северозападно од градот Крушево на 21° и $13'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш.;

Кула, 1595 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Арилево и северозападно од градот Крушево на 21° и $14'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;

Блато, 1592 м.а.н.в., врвот во северозападниот дел на Бушева Пл., југоисточно од с. Пласница и југозападно од Брод на 21° и $10'$ и.г.д и на 41° и $27'$ с.г.ш.;

Студено, 1592 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северозападниот дел на планината и југоисточно од с. Пласница, а западно од Македонски Брод на 21° и $10'$ и.г.д и на 41° и $21'$ с.г.ш.;

Мал Врв, 1471 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од врвот Козјак (Голем Сач), десно од реката Треска, јужно од селото Дворци, на 21° и $05'$ и.г.д и на 41° и $27'$ с.г.ш.;

Мечкин Камен, 1454 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од градот Крушево познато место од Илинденското востание. На училишните карти е забележан како Црн Врв, на 21° и $16'$ и.г.д и на 41° и $20'$ с.г.ш.;

Кула, 1437 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел од Бушева Планина, југозападно од селото Сланско и Брод, на 21° и $12'$ и.г.д и на 41° и $28'$ с.г.ш.;

Црн Врв, 1434 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од Крушево на 21° и $15'$ и.г.д и на 41° и $21'$ с.г.ш.;

Лениште, 1273 м.а.н.в., Се наоѓа во североисточниот дел на планината, западно од с. Дебреште и јужно од Брод. На училишните карти е забележан како Кале, на 21° и $17'$ и.г.д и на 41° и $29'$ с.г.ш.;

Голем Врв, 1239 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот јужен дел на планината, североисточно од селото Единиковци и источно од с. Журче, на 21° и $16'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш.;

Црн Камен, 1061 м.а.н.в., врвот се наоѓа во североисточниот дел на планината, северозападно од селото Дебреште и југоисточно од градот Брод, во близина на врвот Лениште (Кале), на 21° и $18'$ и.г.д и на 41° и $29'$ с.г.ш.;

Смиљаница, 906 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот западен дел од планината, десно од реката Треска и јужно од селото Србјани и градот Кичево, на 20° и $58'$ и.г.д и на 41° и $28'$ с.г.ш. и

Зелен Камен, 832 м.а.н.в., врвот се наоѓа во источниот дел од планината, северно од селото Саздево и југоисточно од Брод, на 21° и $17'$ и.г.д и на 41° и $27'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Орлак

Планината Орлак е мала планина која се наоѓа десно од горниот тек на Црна Река источно од Демир Хисар, северно од Битола, а лево од патот Битола - Прилеп. На неа се следните врвови:

Кале, 1499 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Вардино на 21° и $17'$ и.г.д и на 41° и $13'$ с.г.ш.;

Дупен Камен, 849 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Тополчани и југозападно од градот Прилеп, на 21° и $26'$ и.г.д и на 41° и $14'$ с.г.ш. и

Самовиљец, 1091 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Беранци, лево од патот Битола - Прилеп и северно од градот Битола на $21^{\circ} 20'$ и.г.д и $41^{\circ} 09'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Лубен

Планината Лубен се наоѓа североисточно од патот Кичево - Демир Хисар и Сопотница. Североисточната страна граничи со Бушева Планина, на југоисток се спушта во северниот дел на Битолското Поле, а е западно од Крушево. На Лубен се наоѓаат следните врвови:

Кафчал, 1762 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Цер, лево од патот Другово-Демир Хисар и југоисточно од градот Кичево, на $21^{\circ} 05'$ и.г.д и на $41^{\circ} 23'$ с.г.ш.;

Блен, 1455 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Цер и градот Кичево, на $21^{\circ} 06'$ и.г.д и на $41^{\circ} 24'$ с.г.ш.;

Голем Врв или (Вели Врв), врвот е висок 1246 м.а.н.в., врвот се наоѓа во источниот дел од планината, северозападно од селото Радово и југозападно од градот Крушево, некаде е забележан со името Вели Врв, на $21^{\circ} 10'$ и.г.д и на $41^{\circ} 20'$ с.г.ш.;

Ребер, 1215 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината, лево од патот Кичево односно Другово - Демир Хисар и југоисточно од градот Кичево, на $21^{\circ} 04'$ и.г.д и на $41^{\circ} 22'$ с.г.ш.;

Чукарка, 1205 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Брезово и западно од градот Крушево, на $21^{\circ} 06'$ и.г.д и на $41^{\circ} 22'$ с.г.ш.;

Голема Чука, 1195 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината во областа на Демир Хисар и југоисточно од градот Кичево на $21^{\circ} 05'$ и.г.д и на $41^{\circ} 21'$ с.г.ш.;

Сонце, 1154 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината и југоисточно од градот Кичево, на $21^{\circ} 03'$ и.г.д и на $41^{\circ} 22'$ с.г.ш.;

Теучов Врв, 1102 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, јужно од селото Брезово и северозападно од Демир Хисар, на $21^{\circ} 08'$ и.г.д и на $41^{\circ} 19'$ с.г.ш.;

Чавка, 1100 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југоисточниот дел на планината, северно од с. Сопотница и северозападно од Демир Хисар, на $21^{\circ} 10'$ и.г.д и на $41^{\circ} 19'$ с.г.ш.;

Попова Чука, 1077 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југозападен дел од планината, лево од патот Кичево - Демир Хисар и северно од селото Железнец, на $21^{\circ} 04'$ и.г.д и на $41^{\circ} 20'$ с.г.ш. и

Голем Врв, 1072 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југоисточен дел од планината, десно од патот Демир Хисар - Кичево, западно од с. Сопотница и северозападно од Демир Хисар, на $21^{\circ} 07'$ и.г.д и $41^{\circ} 18'$ с.г.ш.

Врвовите на Илинска Планина

Илинска Планина се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија. На север започнува од горниот тек на реката Треска на патот Кичево-Охрид на запад. На исток планината завршува до патот Кичево-Демир Хисар, делејќи ја од планината Лубен. На југ завршува кај изворишниот дел на Црна Река каде што Илинска Планина е одделена од Плакенска Планина. На неа се следните врвови:

Лиска, е највисокиот врв, висок 1909 м.а.н.в., се наоѓа во јужниот дел од планината, северозападно од селото Големо Илино и североисточно од градот Охрид на $20^{\circ} 57'$ и.г.д и на $41^{\circ} 19'$ с.г.ш.;

Мада, 1565 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина на планината, североисточно од селото Велмеј, на $20^{\circ} 56'$ и.г.д и на $41^{\circ} 20'$ с.г.ш.;

Вели Врв, 1536 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, источно од селото Мариоец и југозападно од Кичево, на $20^{\circ} 51'$ и.г.д и на $41^{\circ} 57'$ с.г.ш.;

Остер Врв, 1466 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Белица и северно од врвот Лиска, на $20^{\circ} 57'$ и.г.д и на $41^{\circ} 22'$ с.г.ш.;

Краста, 1320 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Турје, на $20^{\circ} 54'$ и.г.д и на $41^{\circ} 24'$ с.г.ш.;

Остри Врв, 1303 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот югозападен дел на планината, северозападно од селото Велмеј на 20° и $54'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;

Орлов Врв, 1248 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на планината, во областа на Горна Дебарца, источно од селото Оздолени, на 20° и $53'$ и.г.д и на 41° и $20'$ с.г.ш.;

Цоцон, 1239 м.а.н.в., врвот се наоѓа во североисточниот дел на планината, североисточно од с.Кладник, десно од патот Кичево-Демир Хисар и јужно од градот Кичево, на 20° и $59'$ и.г.д и на 41° и $56'$ с.г.ш.;

Бабель, 1214 м.а.н.в., врвот се наоѓа во североисточниот дел на планината, северно од с. Мало Црско и југоисточно од градот Кичево, на 20° и $00'$ и.г.д и 41° и $25'$ с.г.ш.;

Краста, е втор врв со исто име на иста планина, висок 1180 м.а.н.в., се наоѓа во источниот дел на планината, југоисточно од селото Големо Црско, лево од патот Кичево-Демир Хисар, на 21° и $01'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.;

Грагорец, 1106 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на планината, во областа Горна Дебарца, јужно од селото Слатино, на 20° и $52'$ и.г.д и на 41° и $20'$ с.г.ш.;

Ласеица, 1036 м.а.н.в., врвот се наоѓа во источниот дел на планината во областа на Демир Хисар, источно од селото Велмевци, десно од патот Кичево-Демир Хисар, на 21° и $02'$ и.г.д и на 41° и $21'$ с.г.ш. и

Голем Врв, врвот е висок 1030 м.а.н.в., врвот се наоѓа во источниот дел на планината, североисточно од селото Пространье, а десно од патот Кичево-Демир Хисар на 21° и $00'$ и.г.д и на 41° и $22'$ с.г.ш.

Врвовите на Плакенска Планина

Плакенска Планина се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија. На северозапад се граничи со Илинска Планина. На југоисток се граничи со планината Бигла. На запад се спушта во областа Долна Дебарца. На Плакенска Планина се наоѓаат следните врвови:

Велики Врв, 1998 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од с. Вирово. Забележан е и со името Плаќе по истоименото село и месноста, на 21° и $04'$ и.г.д и на 41° и $19'$ с.г.ш.;

Црн Врв, 1933 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, западно од селото Церово и северно од градот Ресен, на 21° и $03'$ и.г.д и на 41° и $12'$ с.г.ш.;

Гол Врв, врвот е висок 1853, се наоѓа североисточно од с. Крушје и градот Ресен, на 21° и $01'$ и.г.д и 41° и $12'$ с.г.ш.;

Стогово, 1635 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на планината, лево од патот Охрид - Ресен, северозападно од селото Речица и североисточно од градот Охрид, на 20° и $56'$ и.г.д и на 41° и $13'$ с.г.ш.;

Долни Вишеслоец, 1338 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северозападниот дел на планината, северно од селото Куратица и Охрид, на 20° и $54'$ и.г.д и на 41° и $15'$ с.г.ш.;

Корито, 1213 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот западен дел на планината, североисточно од селото Мишишта, десно од патот Охрид-Кичево. Во подножјето на врвот има извор и поилло (корито) за добиток, на 20° и $48'$ и.г.д и на 41° и $16'$ с.г.ш. и

Висевско Брдо, 1204 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот западен дел на планината, десно од патот Охрид-Кичево, југоисточно од селото Горенци и североисточно од селото Оровник, а северозападно од градот Охрид на 20° и $46'$ и.г.д и на 41° и $11'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Бигла

Планината Бигла се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија. На север се граничи со Плакенска Планина, на југ се граничи со планината Баба од која е одделена со патот Битола - Ресен и превојот Гавото. На исток Бигла го има огранокот Црновршки Рид, кој се наоѓа северозападно од Битола и лево од патот Битола - Прилеп, а завршува во Битолското Поле. На запад се граничи, односно се спушта во Ресенското Поле. На Бигла се наоѓаат следните врвови:

Бел Камен, 1431 м.а.н.в., врвот се наоѓа на огранокот на Бигла Црновршки Рид, југозападно од раселеното село Облаково и северозападно од градот Битола. На картите е забележан како **Кочишки Врв**, висок 1346 м.а.н.в., на 21° и $13'$ и.г.д и на 41° и $07'$ с.г.ш.;

Сулејманов Камен, 1341 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југ на Бигла, северно од превојот Гавато и западно од с. Гавато на 21° и $06'$ и.г.д и на 41° и $05'$ с.г.ш.;

Певчед, 1317 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на Бигла, североисточно од селото Кривени и градот Ресен, на 21° и $03'$ и.г.д и на 41° и $09'$ с.г.ш. и

Голем Камен, 1057 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на Бигла, западно од селото Гопеш и северозападно од градот Битола на 21° и $06'$ и.г.д и на 41° и $07'$ с.г.ш.

Врвовите на Баба Планината со Пелистер

Баба Планината се наоѓа меѓу Пелагонија на исток и Преспанското Езеро на запад, а југозападно од Битола. Разделена е меѓу Република Македонија и Грција, така што северниот дел припаѓа на Република Македонија, а јужниот на Грција. На север со автопатот Битола-Ресен и превојот Гавато е одделена од планината Бигла и Црновршки Рид. На Баба се наоѓаат следните врвови:

Пелистер, 2601 м.а.н.в., врвот е највисок на планината Баба, по кое име се именува и планината Баба. Се наоѓа западно од Битола, меѓу автопатот Битола - Ресен и границата со Грција. Прогласен е за национален парк на Р. Македонија, на 21° и $11'$ и.г.д и на 41° и $00'$ с.г.ш.;

Муза, 2351 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Злокуќани и Битола, на 21° и $15'$ и.г.д и на 40° и $57'$ с.г.ш.;

Бојациев Врв, висок 2329 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Грција, југозападно од селата Кишава и Драгош и југозападно од Битола, на 21° и $15'$ и.г.д и на 41° и $52'$ с.г.ш.;

Висока Чука или Голема Чука, се среќава и, 2182 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од превојот Гавато, на 21° и $08'$ и.г.д и на 40 и $38'$ с.г.ш.;

Скрково, 2140 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Ореово и Битола, на 21° и $16'$ и.г.д и на 40° и $58'$ с.г.ш.;

Цуце, 2120 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Грција, западно од Бојациев Врв, источно од селото Долно Дупени, на 21° и $11'$ и.г.д и на 40° и $52'$ с.г.ш.;

Гура, 2103 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина на планината, источно од селото Крани и југоисточно од Ресен, на 21° и $10'$ и.г.д и на 40° и $56'$ с.г.ш.;

Марушица, 2090 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Крани и југоисточно од Ресен, на 21° и $11'$ и.г.д и на 40° и $57'$ с.г.ш.;

Баба, 2080 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Острец и југозападно од Битола, на 21° и $15'$ и.г.д и на 40° и $55'$ с.г.ш.;

Лош Камен, 2052 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Острец и југозападно од Битола, близку до границата со Грција, на 21° и $16'$ и.г.д и на 40° и $55'$ с.г.ш.;

Вртешка, 2010 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, јужно од превојот Гавато, северозападно од селото Маловиште и западно од Битола, на 21° и $07'$ и.г.д и на 41° и $02'$ с.г.ш.;

Мала Чука, 1916 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Маловиште и западно од Битола, на 21° и $07'$ и.г.д и на 41° и $00'$ с.г.ш.;

Стогово, 1798 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Грција, источно од селото Брачине и југоисточно од Ресен, на 21° и $12'$ и.г.д и на 40° и $54'$ с.г.ш.;

Суички Врв, 1440 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина на планината, северно од селото Крани и југоисточно од Ресен, на 21° и $08'$ и.г.д и на 40° и $57'$ с.г.ш.;

Маркова Кула, 1422 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, западно од селото Маловиште, јужно од превојот Гавато и западно од Битола, на 21° и $06'$ и.г.д и на 41° и $02'$ с.г.ш.;

Кочиште, 1346 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, западно од с. Змирново и северозападно од Битола, на 21° и $16'$ и.г.д и на 41° и $05'$ с.г.ш.;
Голем Камен, 1323 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од с. Острец и Битола, на 21° и $20'$ и.г.д и на 40° и $55'$ с.г.ш.;
Горгиева Тумба, 1100 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина од планината, близу до источниот брег од Преспанското Езеро, северозападно од селото Љубојно, на 21° и $07'$ и.г.д и на 40° и $55'$ с.г.ш. и
Кула, 991 м.а.н.в., врвот се наоѓа на источната падина од планината, југозападно од селото Бистрица и јужно од Битола, на 21° и $21'$ и.г.д и на 40° и $58'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Бабуна

Планината Бабуна се наоѓа североисточно од градот Прилеп. На запад од неа е Прилепското Поле, на север завршува со коритото на реката Бабуна и на североисток се граничи со ниската планина Клепа. На планината Бабуна се следните врвови:

Козјак е највисокиот врв на Бабуна, висок 1746 м.а.н.в. тој се наоѓа во јужниот дел на планината, североисточно од селото Плетвар и градот Прилеп и лево од патот Прилеп-Градско, на 21° и $42'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;
Жоглавје, 1513 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Крстец и североисточно од градот Прилеп, на 21° и $41'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш.;
Голема Могила, 1502 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Ракле и североисточно од градот Прилеп. Се забележува и со името Виорило, на 21° и $41'$ и.г.д и на 41° и $26'$ с.г.ш.;
Црнилиште, 1455 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северозападниот дел на планината, источно од раселеното село Црнилиште, десно од горниот тек на реката Бабуна, на 21° и $28'$ и.г.д и на 41° и $31'$ с.г.ш.;

Златоврв, 1422 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината, кај манастирот Трескавец, северно од Прилеп, на 21° и $33'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;
Липа, 1402 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината, источно од манастирот Трескавец, а северно од селото Дабница и градот Прилеп, на 21° и $34'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш.;
Смилов Врв, 1400 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Ореов Дол и северно од Прилеп на 21° и $34'$ и.г.д и на 41° и $30'$ с.г.ш.;
Баба, 1334 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на Бабуна, лево од патот Прилеп-Градско, источно од селото Претвар и градот Прилеп, на 21° и $40'$ и.г.д и на 41° и $22'$ с.г.ш.;
Неврокоп, 1330 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината, југоисточно од селото Ореовец и северно од селото Плетвар и североисточно од Прилеп, на 21° и $39'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.;
Единец, 1317 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината, северно од селото Дабница и Прилеп, на 21° и $34'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;
Свети Милош, 1311 м.а.н.в., врвот се наоѓа лево од патот Велес-Прилеп, југоисточно од Велес на 21° и $40'$ и.г.д и на 41° и $27'$ с.г.ш.;
Мал Врв, 1271 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, западно од селото Топлица, лево од патот Прилеп - Градско на 21° и $43'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;
Илијин Врв, 1222 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Никодин и југозападно од Велес на 21° и $42'$ и.г.д и на 41° и $27'$ с.г.ш.;
Корнорог, 1142 м.а.н.в., врвот се наоѓа недалеку од манастирот Св.Николај кај селото Оморани, десно од стариот пат Велес-Прилеп и југозападно од Велес, на 21° и $38'$ и.г.д и на 41° и $30'$ с.г.ш.;
Каве, 1140 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел од планината, северно од селото Ореовец, десно од стариот пат Прилеп Велес и западно од врвот Козјак, на 21° и $38'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;

Перунике, 1122 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Степанци, десно од стариот пат Велес-Прилеп, на 21° и $36'$ и.г.д и на 41° и $29'$ с.г.ш.;

Јасенова Глава, 1110 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Попадија и јужно од градот Велес на 21° и $44'$ и.г.д и на 41° и $29'$ с.г.ш.;

Цуцул, 1100 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината, западно од селото Крстец и североисточно од Прилеп, на 21° и $39'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;

Сурун, 1079 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината, северно од селото Горно Село и северно од Прилеп, на 21° и $33'$ и.г.д и на 41° и $26'$ с.г.ш.;

Бубулец, 1011 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од стариот пат Велес-Прилеп, северно од селото Присат и Прилеп, на 21° и $35'$ и.г.д и на 41° и $29'$ с.г.ш.;

Бесна Баба, 1003 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од раселеното село Степанци и северно од Прилеп, на 21° и $36'$ и.г.д и на 41° и $40'$ с.г.ш.;

Негре, 989 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југозападен дел на планината или во источниот дел на Прилепското Поле, источно од селото Мало Мраморани и северно од Прилеп, на 21° и $30'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш.;

Свињска Глава, 925 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од стариот пат Велес-Прилеп, јужно од селото Степанци и западно од Велес, на 21° и $38'$ и.г.д и на 41° и $27'$ с.г.ш.;

Калова Глава, 870 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од с. Попадија и југоисточно од Велес на 21° и $29'$ и.г.д и на 41° и $49'$ с.г.ш.;

Калено, 866 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, југозападно од селото Извор и градот Велес, на 21° и $41'$ и.г.д и на 41° и $31'$ с.г.ш.;

Руен, 845 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, десно од средниот тек на реката Бабуна и југозападно од селото Извор и Велес, на 21° и $50'$ и.г.д и на 41° и $30'$ с.г.ш.;

Тумба, 786 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападното подножје на планината во Прилепското Поле, западно од

селото Новоселани и северозападно од Прилеп, на 21° и $26'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;

Остреж, 785 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа Азот, западно од с. Оморани, десно од средниот тек на р. Бабуна и југозападно од Велес, на 21° и $35'$ и.г.д и на 41° и $32'$ с.г.ш.;

Марково Кале, 783 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината и десно од реката Бабуна, јужно од селото Согле и западно од селото Теово и Велес во областа Азот, на 21° и $33'$ и.г.д и на 41° и $34'$ с.г.ш.;

Ножон, 722 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југоисточниот дел на планината, североисточно од селото Ракле и градот Прилеп, на 21° и $46'$ и.г.д и на 41° и $26'$ с.г.ш.;

Мигдалон, 661 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Никодин и јужно од градот Велес, на 21° и $44'$ и.г.д и на 41° и $27'$ с.г.ш. и

Мала Могила, 660 м.а.н.в., врвот е во југоисточниот дел на планината, северно од селото Ракле и западно од градот Кавадарци, на 21° и $46'$ и.г.д и на 41° и $26'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Дрен

Планината Дрен се наоѓа југоисточно од градот Прилеп. На север се граничи со планината Бабуна, границата е превојот Плетвар на патот Прилеп-Градско. На североисток се граничи со малата Тиквешка Сува Планина. На југоисток допира до Црна Река, а на југ се граничи со Селечка Пл. На Дрен Пл. се наоѓаат врвовите:

Бадимаш, 1918 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината јужно од превојот Плетвар и источно од Прилеп, на 21° и $39'$ и.г.д и на 41° и $21'$ с.г.ш.;

Студеница, 1663 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од патот Прилеп-Градско, од јужната страна под врвот извира Дуњска Река и јужно од превојот Плетвар, на 21° и $40'$ и.г.д и на 41° и $19'$ с.г.ш.;

Коњарник, 1539 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на планината, источно од селото Прилепец, на 21° и $37'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;

Голема Скрка или Маркова Кула, 1511 м.а.н.в., врвот се наоѓа во источниот дел на планината, западно од селото Дрен, на 21° и $44'$ и.г.д и на 41° и $19'$ с.г.ш.;

Две Стени, 1468 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот югоисточен дел на планината, северозападно од селата Дрен и Кален и югоисточно од Прилеп, на 21° и $37'$ и.г.д и на 41° и $36'$ с.г.ш.;

Омеч, 717 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на Прилепското Поле, јужно од селото Галичани и десно од патот Прилеп - Битола, на крајниот западен низок дел на планината Дрен, на 21° и $29'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;

Мирош, 1463 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Дрен и югоисточно од Прилеп, на 21° и $46'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;

Бутковец, 1192 м.а.н.в., врвот се наоѓа во североисточниот дел на планината, лево од Црна Река, а јужно од селото Вепрчани и югоисточно од Прилеп на 21° и $46'$ и.г.д и на 41° и $15'$ с.г.ш. и

Крајни Стени, 1180 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Вепрчани и югоисточно од градот Прилеп, на 21° и $44'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш.;

Пепче, 1078 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, северно од селото Гуѓаково и югоисточно од градот Прилеп, на 21° и $48'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;

Глава, 1070 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, десно од патот Прилеп-Градско, кај Плетвар, источно од Прилеп, на 21° и $41'$ и.г.д и на 41° и $21'$ с.г.ш.;

Валот, 1030 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југ на планината, северно од селото Дуње и югоисточно од Прилеп, на 21° и $43'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш.;

Самовиљак, 1023 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југозападен дел на планината, северно од селото Кален и Прилеп, на 21° и $39'$ и.г.д и на 41° и $16'$ с.г.ш.;

Кара Камен, 793 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западното подножје на планината, северозападно од селото Волково

- прилепско и јужно од Прилеп, на 21° и $34'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;

Паничиште, 1435 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината, југоисточно од селото Прилепец и градот Прилеп, на 21° и $37'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш.;

Веселец, 1322 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, североисточно од селото Марул и јужно од градот Прилеп, на 21° и $34'$ и.г.д и на 41° и $14'$ с.г.ш.;

Шут Врв, 1273 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Прилепец и югоисточно од градот Прилеп, на 21° и $36'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;

Никулица, 1222 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, источно од селото Вепрчани, лево од Црна Река и югоисточно од градот Прилеп, на 21° и $47'$ и.г.д и на 41° и $16'$ с.г.ш.;

Вртач, 1202 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот јужен дел на планината, северно од селото Бонче и јужно од градот Прилеп, на 21° и $36'$ и.г.д и на 41° и $14'$ с.г.ш.;

Гарван, 1011 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, источно од селото Орле и югоисточно од Прилеп, на 21° и $47'$ и.г.д и на 41° и $15'$ с.г.ш.

Врвовите на Тиквешка Сува Планина

Тиквешка Сува Планина се наоѓа источно од планината Дрен и југозападно од градот Кавадарци. Таа е мала планина, а се наоѓа меѓу реките Раец и Црна Река, односно западно од Тиквешкото Езеро. Појасно кажано Тиквешка Сува Планина е десно од патот Плетвар-Градско или десно од реката Раец која тече напоредно со споменатиот пат. На оваа планина се следните врвови:

Чаве, е највисокиот врв на Тиквешка Сува Планина, висок 1549 м.а.н.в., се наоѓа источно од селото Царевиќ и превојот Плетвар, на 21° и $50'$ и.г.д и на 41° и $21'$ с.г.ш.;

Орле или Галчин Врв, 1514 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа Раец западно од раселените села Праведник и

Галиште и југозападно од Кавадарци, на 21° и $54'$ и.г.д и на 41° и $21'$ с.г.ш.;

Смилово Тумбе, 1139 м.а.н.в., се наоѓа на границата меѓу областите Тиквеш и Раец, јужно од с. Галиште и лево од Црна Река на 21° и $49'$ и.г.д и 41° и $19'$ с.г.ш.;

Кула, 1103 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од раселеното село Грбовец и југозападно од Кавадарци, на 21° и $51'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.;

Руин, 1044 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа Раец, југоисточно од селото Шешково, западно од Тиквешкото Езеро и југозападно од Кавадарци, на 21° и $56'$ и.г.д и на 41° и $22'$ с.г.ш.;

Трштено, 1027 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од раселеното село Драпња и југозападно од Кавадарци, на 21° и $52'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;

Дабар, 771 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од раселеното село Драпња, лево од Црна Река и западно од Кавадарци, на 21° и $55'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;

Модракот, 702 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Добротино и западно од Тиквешкото Езеро, а југозападно од Кавадарци, на 21° и $56'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш. и

Градешка Тумба, се наоѓа 640 м.а.н.в., врвот непосредно од левата страна на Црна Река источно од селото Вепрчани, на 21° и $49'$ и.г.д и на 41° и $16'$ с.г.ш.

Врвовите на Селечка Планина

Селечка Планина се наоѓа меѓу Пелагонија и Црна Река, односно источно од Пелагонија и лево од Црна Река, а јужно од Прилеп. На север се граничи со планината Дрен. На југ Селечка Планина се протега се до свиокот на Црна Река, која фактички ја заобиколува Селечка Планина. На неа се наоѓаат следните врвови:

Високо, 1471 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Крушевица и јужно од Прилеп, на 21° и $37'$ и.г.д и на 41° и $12'$ с.г.ш.;

Гарван, 1358 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Брник и североисточно од Битола, на 21° и $38'$ и.г.д и на 41° и $03'$ с.г.ш.;

Гола Чука, 1336 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Брник и североисточно од Битола, на 21° и $36'$ и.г.д и на 41° и $04'$ с.г.ш.;

Бабишко Чука, 1267 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Лопатица и југоисточно од Прилеп, на 21° и $36'$ и.г.д и на 41° и $10'$ с.г.ш.;

Овченица, 1176 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Лопатица и југоисточно од Прилеп, на 21° и $38'$ и.г.д и на 41° и $11'$ с.г.ш.;

Чаула, 1105 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Арматуш и североисточно од Битола, на 21° и $37'$ и.г.д и на 41° и $02'$ с.г.ш.;

Корија, 1105 м.а.н.в., врвот се наоѓа меѓу селото Чуково и Штавица и јужно од Прилеп, на 21° и $35'$ и.г.д и на 41° и $16'$ с.г.ш.;

Кула, 1102 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина на планината, источно од селото Арматуш и североисточно од Битола, на 21° и $33'$ и.г.д и на 41° и $05'$ с.г.ш.;

Голем Камен, 1052 м.а.н.в., се наоѓа во југоисточниот дел на планината, источно од раселеното село Балдовенци и Битола, на 21° и $34'$ и.г.д и на 41° и $01'$ с.г.ш.;

Гарван, 1052 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Орле и југоисточно од Прилеп, на 21° и $38'$ и.г.д и на 41° и $09'$ с.г.ш.;

Грамада, 1051 м.а.н.в., се наоѓа во северозападниот дел на планината, источно од с. Синичани и североисточно од Битола, на 21° и $35'$ и.г.д и на 41° и $07'$ с.г.ш.;

Преслап, 1037 м.а.н.в., се наоѓа на западната падина на планината, источно од селото Арматуш и североисточно од Битола, на 21° и $34'$ и.г.д и на 41° и $06'$ с.г.ш.;

Маргаза, 1019 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Чаниште и југоисточно од градот Прилеп, на 21° и $40'$ и.г.д и на 41° и $09'$ с.г.ш.;

Мал Гарван, 1000 м.а.н.в., врвот се наоѓа Североисточно од с. Орле и југоисточно од Прилеп, на $21^{\circ} 38'$ и.г.д и $41^{\circ} 09'$ с.г.ш.;

Козјак, 985 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на планината, југозападно од селото Орле, а североисточно од Битола, на 21° и $36'$ и.г.д и на 41° и $08'$ с.г.ш.;

Рогатец, 918 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Чаниште и југоисточно од Прилеп, на 21° и $39'$ и.г.д и на 41° и $11'$ с.г.ш.;

Врво, 907 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина на планината, јужно од селото Бонче и Прилеп, на 21° и $36'$ и.г.д и на 41° и $13'$ с.г.ш.;

Цуцулино, 886 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на планината, југоисточно од с. Мало Рувци и југозападно од Прилеп, на 21° и $31'$ и.г.д и на 41° и $15'$ с.г.ш.;

Еленик, 859 м.а.н.в., се наоѓа во северозападниот дел на планината, северно од селото Мојно и североисточно од Битола, на 21° и $34'$ и.г.д и на 41° и $10'$ с.г.ш.;

Тврд Град, 845 м.а.н.в., Се наоѓа во северозападниот дел на планината, северно од с. Арматуш и североисточно од Битола, на 21° и $30'$ и.г.д и на 41° и $06'$ с.г.ш.;

Популеги, 833 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Чаниште и југоисточно од Прилеп, на 21° и $40'$ и.г.д и на 41° и $09'$ с.г.ш.;

Плоча, 823 м.а.н.в., врвот е во северозападниот дел на планината, југозападно од селото Мојно и североисточно од Битола, на $21^{\circ} 34'$ и.г.д и на $41^{\circ} 08'$ с.г.ш.;

Цепен, 820 м.а.н.в., врвот се наоѓа на југозападниот дел на планината во Битолското Поле лево од Црна Река и североисточно од Битола, на $21^{\circ} 35'$ и.г.д и $40^{\circ} 58'$ с.г.ш.;

Смоква, 810 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Тепавци и Битола и лево од Црна Река, на 21° и $36'$ и.г.д и на 40° и $59'$ с.г.ш.;

Рајчева Глава, 792 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Рапеш и североисточно од Битола, на 21° и $38'$ и.г.д и на 41° и $06'$ с.г.ш.;

Полената, 782 м.а.н.в., врвот се наоѓа лево од Црна Река, источно од селото Чаниште, а југоисточно од Битола, на 21° и $43'$ и.г.д и на 41° и $09'$ с.г.ш.;

Попов Нос, 760 м.а.н.в., врвот се наоѓа во долината на Крушевичка Река, југоисточно од селото Крушевица и Прилеп, на 21° и $41'$ и.г.д и на 41° и $12'$ с.г.ш.;

Убава Глава, 758 м.а.н.в., се наоѓа во источниот дел на планината, во долината на Крушевичка Р., североисточно од селото Чаниште, лево од Црна Река и југоисточно од Прилеп, на 21° и $42'$ и.г.д и на 41° и $11'$ с.г.ш.;

Тумба, 727 м.а.н.в., врвот се наоѓа лево од Црна Река, северно од селото Рапеш и североисточно од Битола, на 21° и $39'$ и.г.д и на 41° и $07'$ с.г.ш. и

Мал Врв, 598 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата меѓу Селечка и Тиквешка Сува Пл., покрај патот Беловодица - Црна Река, источно од селото Крушевица и југоисточно од Прилеп, на 21° и $43'$ и.г.д и на 41° и $13'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Ниџе

Планината Ниџе се наоѓа во јужниот дел на Република Македонија и е гранична планина со Грција. Северозападниот дел се наоѓа во Република Македонија, а југоисточниот во Грција. На северозапад се спушта до Црна Река и е одделена од Селечка Планина. На североисток е соединета и се граничи со Мариовски Козјак. Во историјата Ниџе е познато по Македонскиот фронт од Првата светска војна. На Ниџе се наоѓаат следните врвови:

Кајмакчалан, 2521 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Грција, на 21° и $47'$ и.г.д и на 40° и $55'$ с.г.ш.;

Ниџе, 2362 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од врвот Кајмакчалан и на границата со Грција во областа на Мариово, на 21° и $48'$ и.г.д и на 40° и $59'$ с.г.ш.;

Лачева Тумба, 2000 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Градешница и североисточно од Битола, на 21° и $49'$ и.г.д и на 41° и $05'$ с.г.ш.;

Вирот, 1707 м.а.н.в., врвот се наоѓа недалеку од границата со Грција, источно од Битола, на $21^{\circ} 48'$ и.г.д и на $41^{\circ} 00'$ с.г.ш.;

Елак, 1662 м.а.н.в., врвот е близу до границата со Грција и источно од Битола, на $21^{\circ} 45'$ и.г.д и на $41^{\circ} 00'$ с.г.ш.;

Викало, 1565 м.а.н.в., Се наоѓа источно од Битола и југоисточно од с. Будимирци, на $21^{\circ} 48'$ и.г.д и $41^{\circ} 01'$ с.г.ш.;

Глава, 1232 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Совиќ, југоисточно од Битола, близу до границата со Грција, на $21^{\circ} 40'$ и.г.д и на $40^{\circ} 55'$ с.г.ш.;

Старавински Вис, 1200 м.а.н.в., врвот, со остатоци на разурната крепост во областа Мариово, десно од Црна Река, западно од селото Старавина, а североисточно од Битола, на $21^{\circ} 41'$ и.г.д и на $41^{\circ} 05'$ с.г.ш.;

Камени Врв, 1131 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Будимирци и североисточно од Битола, на $21^{\circ} 46'$ и.г.д и на $41^{\circ} 04'$ с.г.ш.;

Врот, 1128 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од Црна Река, северно од с. Груниште, а североисточно од Битола, во областа на Мариово, на $21^{\circ} 42'$ и.г.д и на $41^{\circ} 04'$ с.г.ш.;

Трајковец, 1075 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа Мариово, источно од селото Градешница и североисточно од Битола, на $21^{\circ} 47'$ и.г.д и на $41^{\circ} 05'$ с.г.ш.;

Будимирски Вршник, 1052 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Будимирци, а североисточно од Битола во Мариово, на $21^{\circ} 43'$ и.г.д и на $41^{\circ} 03'$ с.г.ш.;

Ветрушка, 1030 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа на Мариово, североисточно од селото Старавина и градот Битола, на $21^{\circ} 46'$ и.г.д и на $41^{\circ} 06'$ с.г.ш.;

Вршек, 1003 м.а.н.в., Се наоѓа во областа на Мариово, северно од селото Градешница, а североисточно од Битола, на $21^{\circ} 46'$ и.г.д и на $41^{\circ} 05'$ с.г.ш.;

Гуптин Камен, 866 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа на Мариово, северно од селото Старавина, а североисточно од Битола, на $21^{\circ} 43'$ и.г.д и на $41^{\circ} 06'$ с.г.ш.;

Булка, 734 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа на Мариово, североисточно од селото Зовиќ и Битола, на $21^{\circ} 42'$ и.г.д и на $44^{\circ} 07'$ с.г.ш.;

Врвовите на планината Мариовски Козјак*

Планината Мариовски Козјак се наоѓа во јужниот дел на Република Македонија, југоисточно од Прилеп. Помал дел од него се наоѓа и во Грција. Во Република Македонија е десно од Црна Река. На југ се граничи со планината Ниџе, кои речиси се соединети. На североисток Мариовски Козјак се протега до планината Кожух и висорамнината Витачево. На Мариовски Козјак се наоѓаат следните врвови:

Балтова Чука, 1897 м.а.н.в., врвот се среќава и со висина од 1822 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа на Прилепско Мариово, источно од селото Полчиште, на $21^{\circ} 54'$ и.г.д и на $41^{\circ} 08'$ с.г.ш.;

Тумба, 1814 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Грција, североисточно од местото Добро Поле на $21^{\circ} 56'$ и.г.д и на $41^{\circ} 06'$ с.г.ш.;

Стогов Камен, 1720 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од рудникот Алшар на $21^{\circ} 56'$ и.г.д и на $41^{\circ} 08'$ с.г.ш.;

Перун, 1704 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Полчиште, на $21^{\circ} 53'$ и.г.д и на $41^{\circ} 09'$ с.г.ш.;

Ставрин Врв, 1595 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Грција, југозападно од местото Добро Поле, на $21^{\circ} 51'$ и.г.д и на $41^{\circ} 00'$ с.г.ш.;

Мешник, 1470 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Клиново, на $21^{\circ} 56'$ и.г.д и на $41^{\circ} 14'$ с.г.ш.;

Желка, на картите се среќава и како Зелка, врвот е висок 1426 м.а.н.в., се наоѓа западно од селото Клиново, на $21^{\circ} 32'$ и.г.д и на $41^{\circ} 14'$ с.г.ш.;

Скрка, на картите се среќава и како Панделемон, врвот е висок 1344 м.а.н.в., се наоѓа источно од селото Бешиште, на $21^{\circ} 49'$ и.г.д и на $41^{\circ} 08'$ с.г.ш.;

* Планина со име Козјак се наоѓа и во северниот дел на Република Македонија, североисточно од Куманово, лево од реката Пчиња до границата со Србија, затоа е наречен Мариовски а другиот Кумановски.

Горна Тумба, 1240 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Рожден на $21^{\circ} 55'$ и.г.д и на $41^{\circ} 11'$ с.г.ш.;
Цуцул, 1229 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Живово, југоисточно од Прилеп и десно од Црна Река, на $21^{\circ} 48'$ и.г.д и на $41^{\circ} 13'$ с.г.ш.;
Старец, 1206 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од Црна Река, западно од селото Клиново и југозападно од Кавадарци на $21^{\circ} 55'$ и.г.д и на $41^{\circ} 16'$ с.г.ш.;
Становица, 1191 м.а.н.в., Се наоѓа северно од с. Живово и југоисточно од Прилеп, на $21^{\circ} 49'$ и.г.д и на $41^{\circ} 13'$ с.г.ш.;
Гола Скрка, врвот е висок 1190 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Витолиште и југоисточно од Прилеп, на $21^{\circ} 48'$ и.г.д и на $41^{\circ} 10'$ с.г.ш.;
Тумба, 1108 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од Црна Река и западно од с. Клиново, на $21^{\circ} 50'$ и.г.д и на $41^{\circ} 15'$ с.г.ш.;
Кула, 1100 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Клиново на $21^{\circ} 52'$ и.г.д и на $41^{\circ} 12'$ с.г.ш.;
Секулова Тумба, 1060 м.а.н.в., Се наоѓа североисточно од с. Градешница, на $21^{\circ} 48'$ и.г.д и на $41^{\circ} 06'$ с.г.ш.;
Амот, 1059 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Бешиште, на $21^{\circ} 47'$ и.г.д и на $41^{\circ} 08'$ с.г.ш.;
Бел Камен, 994 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Рожден, на $21^{\circ} 56'$ и.г.д и на $41^{\circ} 10'$ с.г.ш.;
Мангловец Чука, 981 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Врпско, десно од Црна Река, на $21^{\circ} 50'$ и.г.д и на $41^{\circ} 15'$ с.г.ш. и
Козјак, 735 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од Црна Река, десно од патот за Витолиште и југоисточно од Прилеп, на $21^{\circ} 45'$ и.г.д и на $41^{\circ} 11'$ с.г.ш.

ВАРДАРСКА ГРУПА НА ПЛНИНИ

Вардарската група на планини се протегаат десно и лево од реката Вардар. Планините на оваа група се најниски и заoblени и личат на преодни планини меѓу Родопските и Шарските планини, односно Пелагониските. Во оваа група на планини, десно од реката Вардар се вбројуваат: Жеден, Водно, Китка, Голешница, Клепа, Витачево, Маријанските Пл. и Кожух. Лево од реката Вардар се следните планини: Скопска Црна Гора, Градиштанска Пл., Конечка Пл., Градешка Пл. и Плавуш.

Планините десно од реката Вардар

Врвовите на планината Жеден

Планината Жеден се наоѓа во северниот дел на Република Македонија, меѓу градовите Скопје и Тетово. Заобиколена е со реката Вардар. Од Шар Планина е разделен со Дервенската Клисура. На југ со патот Скопје-Тетово и со долината на Сува Река Жеден е разделен од Сува Гора. Жеден е мала планина со неколку врвови:

Голем Жеден, 1264 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од реката Вардар, во Дервенската Клисура и јужно од с. Радуша, на $21^{\circ} 12'$ и.г.д и на $42^{\circ} 03'$ с.г.ш.;

Грамада, 1114 м.а.н.в., врвот е од северната страна на селото Групчин, лево од патот Тетово-Скопје и источно од Тетово, на $21^{\circ} 57'$ и.г.д и на $41^{\circ} 59'$ с.г.ш.;

Капчиноец, 798 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот североисточен дел на планината близу до врвот Голем Жеден десно од Вардар во Дервенската Клисура, на $21^{\circ} 13'$ и.г.д и на $42^{\circ} 07'$ с.г.ш.;

Фојовник, 754 м.а.н.в., се наоѓа источно од с. Јегуновце и североисточно од Тетово, на $21^{\circ} 09'$ и.г.д и $42^{\circ} 05'$ с.г.ш. и

Градиште, 715 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од реката Вардар во Дервенската Клисурা и североисточно од Тетово на $21^{\circ} 10'$ и.г.д и на $42^{\circ} 05'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Водно

Планината Водно се наоѓа непосредно од јужната страна на Скопје. На север се спушта во Скопската Котлина. На запад со реката Треска е одделено од огранокот на Сува Гора - Каршијак, на југ и југозапад се граничи со Скопска Сува Гора. Планината Водно е мала планина со три повисоки врвови:

Крстоар, е највисокиот врв на планината Водно, висок 1067 м.а.н.в., Кај народот овој врв е преименуван со името Водно име на истоимената планина, а се наоѓа, непосредно, јужно од Скопје и претставува излетничко место на скопјани, на $21^{\circ} 21'$ и.г.д и на $41^{\circ} 58'$ с.г.ш.;
Веља Глава, 1020 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од излезот на Треска и Шушевската Клисурा, северозападно од Скопје, на $21^{\circ} 15'$ и.г.д и на $41^{\circ} 57'$ с.г.ш. и
Забел, помал врв, висок 611 м.а.н.в., врвот се наоѓа меѓу селата Ракотинце и Сопиште и јужно од Скопје, на $21^{\circ} 25'$ и.г.д и на $41^{\circ} 55'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Китка

Планината Китка се наоѓа јужно од Скопје, односно јужно од малата планина Водно. На запад се граничи со планината Каракица, на северозапад со Скопска Сува Планина, на север со Водно, на југ со планината Голешница и на исток завршува со Таорската Клисурा. На Китка се наоѓаат следните врвови:
Китка, 1568 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Црвена Вода, на $21^{\circ} 30'$ и.г.д и на $41^{\circ} 50'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Голешница

Планината Голешница се протега десно од реката Вардар меѓу десните вардарови притоки Кадина Река на север и реката Тополка на југ, Вардар на исток и Мокра Пл. на запад. На Голешница се наоѓаат следните врвови:

Лисец, 1935 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Долно Јабочиште, на $21^{\circ} 31'$ и.г.д и на $41^{\circ} 45'$ с.г.ш.;
Тисоички Врв, 1403 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Алдинци и јужно од селото Палиград, на $21^{\circ} 30'$ и.г.д и на $41^{\circ} 47'$ с.г.ш.;

Пештер, 1225 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Палиград, на $21^{\circ} 31'$ и.г.д и на $41^{\circ} 46'$ с.г.ш.;

Албаница, 1054 м.а.н.в., врвот е десно од горниот тек на Кадина Река, западно од с. Дејковец, а северозападно од Велес, на $21^{\circ} 32'$ и.г.д и на $41^{\circ} 48'$ с.г.ш. и

Бубачиште, 509 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Бузалково и северозападно од Велес, на $21^{\circ} 41'$ и.г.д и на $41^{\circ} 44'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Клепа

Планината Клепа се наоѓа јужно од Велес, меѓу реките Бабуна на северозапад, Вардар на североисток и Река Раец на југоисток. На југозапад се граничи со планината Бабуна. На Клепа се извишуваат следните врвови:

Клепа, 1149 м.а.н.в., врвот е источно од селото Крајници и јужно од Велес, на $21^{\circ} 49'$ и.г.д и на $41^{\circ} 34'$ с.г.ш.;

Ветерско, 1080 м.а.н.в., врвот се протега јужно од селото Подлес, а западно од селото Градско, на $21^{\circ} 48'$ и.г.д и на $41^{\circ} 30'$ с.г.ш.;

Руен, 946 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Мрзен и западно од селото Градско, на $21^{\circ} 50'$ и.г.д и на $41^{\circ} 30'$ с.г.ш.;

Церовица, 921 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Подлес и југозападно од селото Градско, на 21° и $48'$ и.г.д и на 41° и $33'$ с.г.ш.;

Крвеник, 856 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Грчишта и јужно од Велес, на 21° и $47'$ и.г.д и на 41° и $37'$ с.г.ш.;

Остра Скрка, 842 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Крајници и јужно од Велес, на 21° и $47'$ и.г.д и на 41° и $35'$ с.г.ш.;

Голо Брдо, 798 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Подлес и југозападно од Велес, на 21° и $50'$ и.г.д и на 41° и $32'$ с.г.ш.;

Плешовац, 720 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селата Мрзен и Ораовец и западно од селото Градско, на 21° и $51'$ и.г.д и на 41° и $29'$ с.г.ш.;

Дабовик, 617 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, десно од реката Бабуна, североисточно од селото Ораовец и југозападно од Велес, на 21° и $46'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.;

Кабина Глава, 599 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на планината, десно од средниот тек на реката Бабуна, североисточно од селото Долно Врановци и југозападно од Велес, на 21° и $43'$ и.г.д и на 41° и $35'$ с.г.ш.;

Шупље, 521 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, северно од селото Грчиште, десно од реката Вардар и југоисточно од Велес, на 21° и $49'$ и.г.д и на 41° и $38'$ с.г.ш. и

Јаребички Камен, 502 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југ на планината, лево од патот Прилеп-Градско, јужно од селото Дебриште и западно од Кавадарци, на 21° и $53'$ и.г.д и на 41° и $26'$ с.г.ш.

Врвовите на висоравнината Витачево

Висоравнината Витачево се наоѓа во јужниот дел на Р. Македонија јужно од Кавадарци. На запад завршува до Црна Река и Тиквешкото Езеро, на североисток се спушта во Тиквешкото Поле, реката Вардар и автопатот што оди

за Грција. На југоисток висоравнината завршува со реката Бошава, делејќи ја од Марјанската Планина. На југозапад со помал дел, се граничи со Мариовски Козјак. Самиот збор висоравнина ни посочува дека таа не е многу висока и на неа врвовите се пониски од 1000 метри освен еден.

Сутец или Голема Тумба е највисокиот врв на висоравнината висок 1017 м.а.н.в., врвот на некои карти е 1039 м.а.н.в., се наоѓа североисточно од с. Куманичево и јужно од Кавадарци, на 22° и $01'$ и.г.д и на 41° и $17'$ с.г.ш.;

Мрамор, 928 м.а.н.в., врвот е јужно од село Драгожел и Кавадарци, на 22° и $02'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;

Орелот, 855 м.а.н.в., врвот е источно од с. Вешје и лево од реката Бошава на 22° и $08'$ и.г.д и на 41° и $19'$ с.г.ш.;

Тумба, 696 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Драгожел и југозападно од Кавадарци, на 21° и $59'$ и.г.д и на 41° и $20'$ с.г.ш.;

Чука, 686 м.а.н.в., врвот е лево од с. Барово и западно од Демир Капија, на 22° и $10'$ и.г.д и 41° и $21'$ с.г.ш.;

Гола Глава, 685 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од Раселеното село Кошани и Кавадарци, на 22° и $01'$ и.г.д и на 41° и $21'$ с.г.ш.;

Казаринов Камен, 630 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Дабниште и јужно од Кавадарци, на 22° и $01'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш. и

Крушје, 584 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на висоравнината, североисточно од Погошкиот Манастир и десно од Црна Река, а југозападно од Кавадарци, на 41° и $19'$ и.г.д и на 41° и $19'$ с.г.ш.

Врвовите на Марјанска Планина

Марјанската Планина е во јужниот дел на Република Македонија. На северозапад заршува со коритото на реката Бошава, делејќи ја од висоравнината Витачево. На североисток завршува со Демир Каписката Клисура, на југоисток се спушта во Гевгелиската Котлина. На југозапад

се граничи со планината Кожуф. На Марјанската Планина се наоѓаат следните врвови:

Висока Чукара, е највисокиот врв на планината, висок 1388 м.а.н.в., се наоѓа западно од с. Петрово и северо западно од Гевгелија, на $22^{\circ} 20'$ и.г.д и на $41^{\circ} 10'$ с.г.ш.; **Горни Голем**, 1275 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Конопиште и јужно од градот Демир Капија, до планината Кожуф, на $22^{\circ} 12'$ и.г.д и на $41^{\circ} 15'$ с.г.ш.; **Селигарник**, 1111 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од градот Демир Капија, на $22^{\circ} 18'$ и.г.д и на $21^{\circ} 17'$ с.г.ш.; **Дреновски Врв**, 899 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Дрен и југоисточно од градот Демир Капија, на $22^{\circ} 16'$ и.г.д и на $41^{\circ} 23'$ с.г.ш.;

Три Брата, 949 м.а.н.в., врвот се наоѓа лево од десниот тек на реката Дошница, јужно од селото Чифлик и југозападно од градот Демир Капија, на $22^{\circ} 12'$ и.г.д и на $41^{\circ} 18'$ с.г.ш.;

Студена Глава, 940 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од раселеното село Копришница и југозападно од градот Демир Капија, на $22^{\circ} 18'$ и.г.д и на $41^{\circ} 20'$ с.г.ш.; **Глава**, 834 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Драчевица и југозападно од градот Демир Капија на $22^{\circ} 12'$ и.г.д и на $41^{\circ} 20'$ с.г.ш.;

Милован, 814 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од раселеното село Копришница и градот Демир Капија на $22^{\circ} 15'$ и.г.д и на $41^{\circ} 19'$ с.г.ш.;

Калуѓерска Чука, 743 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од раселеното село Копришница и југоисточно од градот Демир Капија, на $22^{\circ} 19'$ и.г.д и на $41^{\circ} 21'$ с.г.ш.;

Безимен врв, 644 м.а.н.в., врвот се наоѓа во североисточниот дел од планината, десно од Вардар и југоисточно од градот Демир Капија, на $22^{\circ} 22'$ и.г.д и на $41^{\circ} 21'$ с.г.ш. и

Стова Чука, 518 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Кованци и северозападно од градот Гевгелија, на $22^{\circ} 25'$ и.г.д и на $41^{\circ} 15'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Кожуф

Планината Кожуф се наоѓа во јужниот граничен дел на Република Македонија, со поголемиот дел во Република Македонија, а јужниот дел на оваа планина припаѓа на Грција. На северозапад падината се спушта до средниот тек на реката Бошава. На југозапад се граничи со планината Мариовски Козјак, со која планина речиси е соединета. На североисток се граничи со Марјанската Планина и на исток се спушта во Гевгелиското Поле. На Кожуф се наоѓаат следните врвови:

Зелен Брег, 2171 м.а.н.в., врвот се наоѓа до границата со Грција западно од раселеното село Коњско и Гевгелија, на $22^{\circ} 12'$ и.г.д и на $41^{\circ} 10'$ с.г.ш.;

Момина Чука, 1851 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Грција, јужно од врвот Горни Голем, на $22^{\circ} 12'$ и.г.д и на $41^{\circ} 10'$ с.г.ш.;

Коњска Глава, 1836 м.а.н.в., врвот се наоѓа до границата со Грција, југоисточно од раселеното село Коњско и Гевгелија. Се среќава и со името Коњски Гроб, на $22^{\circ} 18'$ и.г.д и на $41^{\circ} 09'$ с.г.ш.;

Кечи Кај, 1766 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Грција, западно од селото Коњско и Гевгелија, на $22^{\circ} 25'$ и.г.д и на $41^{\circ} 12'$ с.г.ш.;

Двете Уши, 1758 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од раселеното село Коњско и северозападно од Гевгелија, на $22^{\circ} 18'$ и.г.д и на $41^{\circ} 13'$ с.г.ш.;

Плора, 1727 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од раселеното село Коњско и северозападно од Гевгелија, на $22^{\circ} 17'$ и.г.д и на $41^{\circ} 14'$ с.г.ш.;

Сокол, 1720 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Конопиште и градот Демир Капија, близу до границата со Грција на $22^{\circ} 06'$ и.г.д и на $41^{\circ} 11'$ с.г.ш.;

Острец, 1545 м.а.н.в., врвот се наоѓа до границата со Грција, во непосредна близина со врвот Сокол, на $22^{\circ} 06'$ и.г.д и на $41^{\circ} 11'$ с.г.ш.;

Драч, 1202 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Коњско и северозападно од селото Сermенин и Гевгелија, на 22° и $19'$ и.г.д и на 41° и $14'$ с.г.ш.;

Попраница, 1090 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Конопиште и јужно од градот Демир капија, на 22° и $06'$ и.г.д и на 41° и $13'$ с.г.ш.;

Подор, 729 м.а.н.в., врвот се наоѓа на источната падина на Кожуф, јужно од селото Сermенин и североисточно од Гевгелија, на 22° и $21'$ и.г.д и на 41° и $12'$ с.г.ш. и

Бунар, 664 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Сermенин и северозападно од Гевгелија, на 22° и $23'$ и.г.д и на 41° и $12'$ с.г.ш.

Планините лево од реката Вардар

Врвовите на Скопска Црна Гора

Планината Скопска Црна Гора се наоѓа во севениот дел на Република Македонија, северно од Скопје. Крајниот северен дел преминува во Србија. Западната страна започнува од Качаничката Клисурата и реката Лепенец, а на исток завршува спуштајќи се во пределот на Жеглигово кое се наоѓа во северниот дел на Кумановското Поле. На југ се спушта во Скопската Котлина. На оваа планина се наоѓаат следните врвови:

Рамно, 1628 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Матејче и североисточно од Скопје, на 21° и $26'$ и.г.д и на 42° и $12'$ с.г.ш.;

Барјак, 1600 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од с. Љуботен и Скопје, на 21° и $31'$ и.г.д и на 42° и $08'$ с.г.ш.;

Кодра Фура, 1492 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Србија, источно од селото Танушевци и северно од Скопје, на 21° и $26'$ и.г.д и на 42° и $14'$ с.г.ш.;

Човек, 1404 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Булачани и Скопје, на 21° и $32'$ и.г.д и на 42° и $06'$ с.г.ш.;

Вукосан, 1370 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од с. Стrimа и западно од Куманово, на $21^{\circ} 32'$ и.г.д и $42^{\circ} 08'$ с.г.ш.;

Белухе, 1325 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од с. Бродец и северно од Скопје, на 21° и $28'$ и.г.д и на 42° и $08'$ с.г.ш.;

Билјак, 1280 м.а.н.в., врвот и се наоѓа на границата со Србија, југозападно од селото Танушевци, на 21° и $20'$ и.г.д и на 42° и $13'$ с.г.ш. и

Црн Врв, 660 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југ на планината во влезот на Таорската Клисурата, североисточно од селото Пакошево, меѓу реките Вардар и Пчиња, на 21° и $38'$ и.г.д и на 42° и $53'$ с.г.ш.

Врвовите на Градиштанска Планина

Градиштанска Планина се наоѓа југоисточно од Скопје, лево од долниот тек на реката Пчиња што е западна граница на планината. На север и исток планината завршува со автопатот Куманово-Свети Николе, патот оди по долините на реките Луна и Светиниколската Река, делејќи ја Градиштанската Планина од Мангвица. На југ планината завршува во Таорската Клисурата и Велес. Планината е ниска, а ги има следните врвови пониски од 1000 метри:

Ѓуриште, 861 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Сопот и северозападно од Свети Николе, на 20° и $50'$ и.г.д и на 41° и $54'$ с.г.ш.;

Кукуљатица, 723 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Скачковце и југоисточно од Куманово, на 21° и $48'$ и.г.д и на 42° и $01'$ с.г.ш.;

Илијин Врв или Венец, 701 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Сушица, лево од реката Пчиња и југоисточно од Скопје, на 21° и $48'$ и.г.д и на 41° и $58'$ с.г.ш.;

Црн Врв, 758 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Рудник и северно од Велес на 21° и $44'$ и.г.д и на 41° и $51'$ с.г.ш.;

Остромица, 666 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од Катлановска Бања, на 20° и $50'$ и.г.д и на 42° и $00'$ с.г.ш.;

Иланџа, ниско возвишение од 664 м.а.н.в., врвот се наоѓа во Овче Поле, како продолжение на Градиштанска Планина, десно од реката Брегалница и десно од патот Велес - Штип во пределот на Сландол, на $21^{\circ} 55'$ и.г.д и на $41^{\circ} 43'$ с.г.ш.;

Калиште, 584 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од Куманово и северно од селото Скачковце, на $21^{\circ} 49'$ и.г.д и на $42^{\circ} 03'$ с.г.ш.;

Свети Илија, 564 м.а.н.в., врвот се наоѓа лево од реката Вардар и југоисточно од Велес, во крајното јужно подрачје на планината, на $21^{\circ} 49'$ и.г.д и на $41^{\circ} 42'$ с.г.ш. и

Чуке, 544 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Косматац и југоисточно од Куманово, на $21^{\circ} 53'$ и.г.д и на $42^{\circ} 04'$ с.г.ш.

Врвовите на Конечка Планина или Серта

Конечка Пл. или Серта се протега источно од Неготино и Криволак и јужно од Штип. На југозапад се спушта во Тиквешката Рамнина, а со крајниот југ допира до Демир Капија. На североисточната страна се спушта во долината на реката Крива Лакавица и до вештачкото езеро Мантово. На оваа планина се наоѓаат следните врвови:

Волчјак, 1158 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југоисток на планината, југозападно од селото Конче и североисточно од градот Демир Капија, на $22^{\circ} 20'$ и.г.д и на $41^{\circ} 28'$ с.г.ш.;

Браќа Тепеси, 1078 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од раселеното село Липа и лево од реката Вардар и источно од градот Кавадарци, на $22^{\circ} 17'$ и.г.д и на $41^{\circ} 29'$ с.г.ш.;

Вишеглав, 948 м.а.н.в., врвот се наоѓа во непосредна близина на врвот Браќа Тепеси, па затоа се наречени Браќа Врвови, лево од Вардар и североисточно од раселеното село Липа и источно од Неготино на $22^{\circ} 16'$ и.г.д и на $41^{\circ} 30'$ с.г.ш.;

Чанак Тепе или Кула, 923 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Пиперово и југозападно од Радовиш на 22° и $16'$ и.г.д и на $41^{\circ} 30'$ с.г.ш.;

Сиври Тепе, 814 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југоисточниот дел на планината, североисточно од селото Кошарка и градот Демир Капија, на $22^{\circ} 20'$ и.г.д и на $41^{\circ} 26'$ с.г.ш.;

Бап Тепе, 710 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Драгоеvo, лево од патот Штип - Криволак - Неготино и југозападно од Штип, на $22^{\circ} 08'$ и.г.д и на $41^{\circ} 39'$ с.г.ш.;

Велико Брдо, 664 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина на планината, југоисточно од раселеното село Липа, лево од реката Вардар и источно од Неготино, на $22^{\circ} 16'$ и.г.д и на $41^{\circ} 28'$ с.г.ш.;

Коњувес Тепе, 656 м.а.н.в., врвот се наоѓа на југозападната падина на планината, североисточно од селото Корешница и северно од градот Демир Капија, на $22^{\circ} 16'$ и.г.д и на $41^{\circ} 27'$ с.г.ш.;

Орел Тепе, 640 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, источно од селото Человец и североисточно од градот Демир Капија, на $22^{\circ} 20'$ и.г.д и на $41^{\circ} 26'$ с.г.ш.;

Кокарџа Тепе, 600 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, лево од реката Вардар, североисточно од селото Человец и градот Демир Капија на $22^{\circ} 18'$ и.г.д и на $22^{\circ} 18'$ с.г.ш.;

Кур Тепе или Хадле Тепе, 561 м.а.н.в., врвот се наоѓа во областа на Слан Дол, во северозападното подножје на планината и југозападно од Штип, на $22^{\circ} 02'$ и.г.д и на $41^{\circ} 38'$ с.г.ш.;

Кранба, 559 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југоисточниот дел на планината, лево од реката Вардар, автопатот и северно од клисурата Демир Капија, на $22^{\circ} 20'$ и.г.д и на $41^{\circ} 25'$ с.г.ш.;

Сиври Тепе, 559 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од раселеното село Хаци Реџепли и лево од патот Штип - Криволак, на $22^{\circ} 09'$ и.г.д и на $41^{\circ} 38'$ с.г.ш.;

Попова Чука, 554 м.а.н.в., врвот се наоѓа во горното сливно подрачје на реката Крива Лакавица и југозападно од Радовиш, на 22° и $25'$ и.г.д и на 41° и $31'$ с.г.ш.;
Попова Шапка, 538 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Скоруша и југозападно од Радовиш, на 22° и $21'$ и.г.д и на 41° и $32'$ с.г.ш.;
Орлов Бајир, 535 м.а.н.в., врвот се наоѓа на југозападната падина на планината, северно од селото Криволак, на 22° и $08'$ и.г.д и на 41° и $34'$ с.г.ш. и
Богословец или Свети Јовански или Тиски Врв 748 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од реката Брегалница која со тек на времето го издвоила од Конечка Планина и сега се наоѓа осамен во Овче Поле, западно од Штип, на 22° и $02'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш.

Врвовите на Градешка Планина

Градешка Планина е ниска планина. Се протега источно од Демир Каписката Клисура, лево од реката Вардар од една страна и горниот тек на реката Крива Лакавица и Бела Река од другата страна. На северозапад одделена е од Конечка Пл. на југоисток е одделена од планината Плавуш со Анска Река, а од планината Беласица со реката Тркајна и патот Валандово - с.Костурино - Струмица. На Градешка Пл. има повеќе врвови пониски од 1000 метри.

Вршњак, 1029 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северозападниот дел на планината, јужно од селото Конче, на 22° и $23'$ и.г.д и на 41° и $29'$ с.г.ш.;

Кара Тепе, 996 м.а.н.в., се наоѓа западно од раселеното село Вашали, на 22° и $31'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.;

Кара Даг, 928 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на планината, лево од Вардар и источно од Демир Каписката Клисура, на 22° и $22'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш.;

Црна Чука, 821 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од с. Конче и југозападно од Радовиш, на $22^{\circ} 24'$ и.г.д и $41^{\circ} 27'$ с.г.ш.;

Веселинова Чука, 793 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата меѓу Градешка и Плавуш Планина, северно од селото Баракли и западно од Струмица, на 22° и $29'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш.;

Коџа Тепе, 641 м.а.н.в., врвот се наоѓа во источниот дел на планината, западно од селото Баракли и Струмица, на 22° и $27'$ и.г.д и на 41° и $24'$ с.г.ш.;

Остра Чука, 615 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Градец и источно од градот Демир Капија, на 22° и $24'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш. и

Овчарска Чука, 512 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Градец и североисточно од градот Демир Капија, на 22° и $23'$ и.г.д и на 41° и $20'$ с.г.ш.

Врвовите на Плавуш Планина

Плавуш Пл. се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија, јужно од Валандово и Валандовското Поле. Оваа планина како да е краен јужен органок на Градешка Планина. На запад ниско се спушта до Вардар, на исток се надоврзува на планината Беласица. Инаку Плавуш е ниска планина со неколку врвови пониски од 1000 метри:

Асарлик Тепе, 840 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од раселеното село Чепели и градот Валандово, на 22° и $32'$ и.г.д и на 22° и $32'$ с.г.ш.;

Тарла Тепе, 798 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Баракли и западно од Струмица, на 22° и $30'$ и.г.д и на 41° и $25'$ с.г.ш.;

Лориво Тепе, 766 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од раселеното с. Плавуш и североисточно од Валандово, на 22° и $30'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.;


Боска, 720 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Севендекли и северозападно од Дојран, на 22° и $39'$ и.г.д и на 41° и $16'$ с.г.ш.;

Врв без име, 697 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Грција, западно од Стар Дојран, на $22^{\circ} 40'$ и.г.д и на $41^{\circ} 11'$ с.г.ш.;

Каула Тепе, 666 м.а.н.в., врвот е во југоисточниот дел на планината, северно од селото Чепели и југозападно од Струмица, на $22^{\circ} 33'$ и.г.д и на $41^{\circ} 24'$ с.г.ш.;

Мелни Рид, 657 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Злешево и северно од Валандово, на $22^{\circ} 34'$ и.г.д и на $41^{\circ} 20'$ с.г.ш. и

Ранавец, 507 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Богданци, на $22^{\circ} 34'$ и.г.д и на $41^{\circ} 13'$ с.г.ш.



Сл. 2. Врвот Богословец во Овче-полскиот регион

РОДОПСКАТА ГРУПА НА ПЛАНИНИ

Родопската група на планини се наоѓаат во источниот дел на Република Македонија. Според времето на настанувањето, тие се геолошки стари планини. Временски тие биле изложени најдолг период на ерозија, па затоа тие се и пониски од Динарско-Шарската група на планини, и на нив има помал број на високи врвови.

На дел од овие планини, по нивните сртови и врвови се поставени државните граници со: Србија, Бугарија и Грција.

Во оваа група на планини, одејќи од север кон југ поредени се следните планини: Кумановски Козјак, Руен, Герман, Билино, Осогово, Манговица, Влаина, Голак, Обозна, Беаз Тепе, Плачковица, Малешевските Планини, Готен, Огражден, Смрдеш и Беласица.

Врвовите на планината Кумановски Козјак

Планината Кумановски Козјак се наоѓа во северниот дел на Република Македонија. На неговиот срт поставена е границата со Србија, па така северниот дел на планината преминува на територијата на Србија. На запад се спушта до коритото на реката Пчиња. На исток се граничи со планината Герман со која речиси се соединети. На југ Кумановски Козјак се спушта до Крива Река. На оваа планина се наоѓаат следните врвови:

Перен, 1320 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од Куманово, источно од селото Арбанашко и е близу до границата со Србија, на $22^{\circ} 01'$ и.г.д и на $42^{\circ} 16'$ с.г.ш.;

Гол Врв, 983 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од Куманово и источно од селото Кокино, на $21^{\circ} 58'$ и.г.д и на $42^{\circ} 15'$ с.г.ш.;

Големи Уши, 895 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од Куманово и селото Пелинци до границата со Србија, на 21° и $54'$ и.г.д и на 22° и $18'$ с.г.ш.;

Вражја Чука, 800 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Страцин и источно од Куманово, на 22° и $02'$ и.г.д и на 42° и $11'$ с.г.ш.;

Козленица, 650 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Алинце и источно од градот Куманово, на 21° и $59'$ и.г.д и на 42° и $13'$ с.г.ш. и

Перос, 531 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Мокреш и источно од Куманово, на 21° и $53'$ и.г.д и на 42° и $12'$ с.г.ш.

Врвот на планината Руен

Планината Руен се наоѓа во северниот дел на Република Македонија. Со северниот дел преминува во Србија. На запад завршува со реката Лепенец, а на исток со реката Пчиња. На југ се спушта во Кумановското Поле.

Врљак, е единствениот врв висок 743 м.а.н.в., кој се наоѓа на границата со Србија, североисточно од Куманово, на 21° и $45'$ и.г.д и на 42° и $15'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Герман

Планината Герман се наоѓа во северниот граничен дел на Република Македонија и Србија. На неа е поставена границата со Србија, па така северниот дел од планината се наоѓа во Србија. На запад планината е соединета со планината Кумановски Козјак. На исток исто така Герман е соединета со планината Билино. Југоисточниот дел се спушта до горниот тек на Крива Река која Билино го дели од Осогово. На југ планината Герман се спушта во Славишко Поле. На оваа планина се наоѓаат следните врвови:

Војнова Чука, највисокиот врв на планината, висок 1387 м.а.н.в., се наоѓа југоисточно и близу до селото Герман и близу до границата со Србија, северно од селото Ранковце, на 22° и $07'$ и.г.д и на 42° и $16'$ с.г.ш.;

Гоглен, 1198 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Осиче и северозападно од К. Паланка, во југозападниот дел на планината, на 22° и $03'$ и.г.д и на 42° и $13'$ с.г.ш.;

Златановце, 1161 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Станча и североисточно од Куманово, на 22° и $03'$ и.г.д и на 42° и $14'$ с.г.ш.;

Густино Брдо, 1105 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Дренак и западно од К. Паланка, на 22° и $01'$ и.г.д и на 42° и $12'$ с.г.ш.;

Радибушка Чука, 947 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Радибуш и северозападно од К. Паланка, на 22° и $07'$ и.г.д и на 42° и $14'$ с.г.ш.;

Орљак, врвот е висок 910 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Станча и северозападно од К.Паланка, на 22° и $06'$ и.г.д и на 42° и $13'$ с.г.ш. и

Луда Могила, 673 м.а.н.в., врвот се наоѓа кај селото Вражогрнци, лево од патот Куманово - К. Паланка, каде што се двои патот за Кратово, на 22° и $03'$ и.г.д и на 42° и $10'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Билино

Планината Билино се наоѓа во крајниот североисточен дел на Република Македонија. На неа се наоѓа граничното тромеѓе меѓу: Република Македонија, Србија и Бугарија. Така севрниот дел на планината се наоѓа во Србија, а источниот дел во Бугарија. На запад е соединето со планината Герман. На југ со западниот дел се спушта во Славишко Поле. Источниот дел на Билино, со горниот тек на Крива Река и патот за Бугарија, Билино е одделено од планината Осогово. На Билино се наоѓаат следните врвови:

Огутска Чука, 1525 м.а.н.в., врвот се наоѓа меѓу селата Огут и Подржи Коњ, близу до границата со Србија и северозападно од К.Паланка, на 22° и $15'$ и.г.д и на 42° и $18'$ с.г.ш.;

Муртин Врв, 1200 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од К.Паланка и селото Трново близу до границата со Бугарија, на 22° и $26'$ и.г.д и на 42° и $15'$ с.г.ш.;

Голем Врв, 1193 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Трново и северно од К.Паланка, на 22° и $24'$ и.г.д и на 42° и $16'$ с.г.ш.;

Градечка Чука, 1140 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Градец и северозападно од К.Паланка на 22° и $18'$ и.г.д и на 42° и $14'$ с.г.ш.;

Глава, 1134 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Жидилово и десно од Крива Река и североисточно од К.Паланка, на 22° и $24'$ и.г.д и на 42° и $14'$ с.г.ш.;

Длабочка Чука, 1052 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Длабочица и К.Паланка, на 22° и $13'$ и.г.д и на 42° и $13'$ с.г.ш. и

Остреж, 919 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Милутинце и северозападно од К.Паланка, на 22° и $08'$ и.г.д и на 42° и $13'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Осогово

Планината Осогово се наоѓа во североисточниот дел од Република Македонија. На неа е поставена границата со Бугарија, односно источниот дел на Осогово се наоѓа во Бугарија. На север се спушта во Славишкото Поле, а североисточниот дел со автопатот К.Паланка - Ќустендил е одделен од планината Билино. На запад се граничи со ниската планина Манговица. На југ се спушта до реката Брегалница. На Осогово се наоѓаат следните врвови:

Руен, 2252 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Бугарија, југоисточно од рудникот Тораница, на 22° и $31'$ и.г.д и на 42° и $09'$ с.г.ш.;

Царев Врв, 2085 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Саса и југоисточно од К.Паланка на 22° и $27'$ и.г.д и на 42° и $07'$ с.г.ш.;

Китка, 1847 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Саса и северно од Кочани на 22° и $29'$ и.г.д и на 22° и $09'$ с.г.ш.;

Чатал Чешма, 1842 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Дренак и југоисточно од К.Паланка на картите се забележува со името Бандера, на 22° и $24'$ и.г.д и на 42° и $08'$ с.г.ш.;

Орлов Камен, 1729 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Дренок и јужно од К.Паланка, на 22° и $22'$ и.г.д и на 42° и $08'$ с.г.ш.;

Пониква, на картите е со името Панаѓур, 1670 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Јамиште и Кратово, на 22° и $20'$ и.г.д и на 42° и $03'$ с.г.ш.;

Курлина, 1602 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Емирица и Кратово, на 22° и $12'$ и.г.д и на 42° и $05'$ с.г.ш.;

Шамска Чука, 1600 м.а.н.в., врвот, се наоѓа близу до границата со Бугарија, југоисточно од К.Паланка, на 22° и $37'$ и.г.д и на 42° и $05'$ с.г.ш.;

Бождарица, 1580 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од К.Паланка до границата со Бугарија, на 22° и $28'$ и.г.д и на 42° и $12'$ с.г.ш.;

Синковица, 1545 м.а.н.в., (во некои карти 1614 м.а.н.в.), се наоѓа северно од селото Нивичани и северозападно од Кочани на 22° и $21'$ и.г.д и на 42° и $00'$ с.г.ш.;

Лисец, 1527 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Нежилово и Кратово, на 22° и $13'$ и.г.д и на 42° и $07'$ с.г.ш.;

Голем Врв, 1527 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Мушково и североисточно од Кратово, на 22° и $15'$ и.г.д и на 42° и $05'$ с.г.ш.;

Банков Чукар, 1520 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Емирица и источно од Кратово, на 22° и $21'$ и.г.д и на 42° и $06'$ с.г.ш.;

Уво или Ул, 1440 м.а.н.в., врвот сеноаѓа североисточно од Кратово, на 22° и $14'$ и.г.д и на 42° и $03'$ с.г.ш.;

Буковец, 1424 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Близанци и југоисточно од Кратово, на 22° и $13'$ и.г.д и на 42° и $03'$ с.г.ш.;

Висок Камен, 1142 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Костин Дол и северно од Кочани, на 22° и $28'$ и.г.д и на 42° и $01'$ с.г.ш.;

Илин Крст, 1118 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Лесново и североисточно од Пробиштип, на 22° и $14'$ и.г.д и на 42° и $01'$ с.г.ш.;

Црн Врв, 1115 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Сакулица и југозападно од Кратово, на 22° и $07'$ и.г.д и на 42° и $07'$ с.г.ш.;

Драгаш, 1111 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Талашманци и северозападно од Кратово, на 22° и $09'$ и.г.д и на 42° и $07'$ с.г.ш.;

Каурска Чука, 1056 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Сталковица и источно од Злетово, на 22° и $18'$ и.г.д и на 41° и $59'$ с.г.ш.;

Острец, 1035 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од Делчево до границата со Бугарија, на 22° и $47'$ и.г.д и на 42° и $01'$ с.г.ш.;

Ерибор, 978 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на Осогово, кај маалото Јовевци на селото Пресека, североисточно од Кочани, на 22° и $28'$ и.г.д и на 41° и $59'$ с.г.ш.;

Елени Врв, 960 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Ветрен и северно од Делчево, на 22° и $47'$ и.г.д и на 42° и $08'$ с.г.ш.;

Видиле, 825 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Куклица и Кратово, на 22° и $02'$ и.г.д и на 42° и $06'$ с.г.ш.;

Кале, 798 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на Осогово и северно од Пробиштип, на 22° и $10'$ и.г.д и на 42° и $01'$ с.г.ш.;

Балабаначка Чука, 1420 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Земиград и југоисточно од Кратово, на 22° и $19'$ и.г.д и на 42° и $02'$ с.г.ш.;

Стришка, 1398 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Небојанци и Кочани, на 22° и $28'$ и.г.д и на 42° и $03'$ с.г.ш.;

Обловска Чука, 1345 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Куново и југоисточно од Кратово, на 22° и $15'$ и.г.д и на 42° и $04'$ с.г.ш.;

Чурилачка Чука, 1342 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од раселеното село Чурилак и западно од селото Јастребник, на 22° и $23'$ и.г.д и на 42° и $01'$ с.г.ш.;

Гола Чука, 1300 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Близанци и јужно од Кратово, на 22° и $12'$ и.г.д и на 42° и $03'$ с.г.ш.;

Пониква, 1298 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од Кратово, на 22° и $11'$ и.г.д и на 42° и $03'$ с.г.ш.;

Јастребничка Чука, се забележува и како Бабишака Чука, 1278 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Јастребник и северно од Кочани, на 22° и $25'$ и.г.д и на 42° и $01'$ с.г.ш.;

Гарваница, 1190 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Куново и југоисточно од Кратово, на 22° и $17'$ и.г.д и на 42° и $04'$ с.г.ш.;

Горница, се забележува и како Гораница, 1187 м.а.н.в., врвот се наоѓа кај селото Пресека и североисточно од Кочани, на 22° и $30'$ и.г.д и на 41° и $59'$ с.г.ш. и

Бреза, врвот се забележува и како Врбица, 1180 м.а.н.в., се наоѓа источно од селото Саса и североисточно од Кочани, на 22° и $34'$ и.г.д и на 42° и $05'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Манговица

Планината Манговица се наоѓа северно од Штип и североисточно од Свети Николе. На запад се граничи со Градиштанска Планина, а на исток со Осогово, на југ благо се спушта во Овче Поле. На северозапад се спушта во Кумановско Поле. Планината е ниска со ниски врвови пониски од 1000 метри:

Непци, 938 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од с. Алинце и источно од Куманово на 21° и $59'$ и.г.д и на 42° и $11'$ с.г.ш.;

Асаница, 875 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, североисточно од селото Кокошиње и западно од Кратово и северно од Свети Николе, на $22^{\circ} 00'$ и.г.д и на $42^{\circ} 01'$ с.г.ш.;

Кула, 855 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Мургаш, на $21^{\circ} 55'$ и.г.д и на $42^{\circ} 04'$ с.г.ш.;

Грамада, 850 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Кокошиње и југозападно од Кратово и северно од Свети Николе, на $22^{\circ} 04'$ и.г.д и на $42^{\circ} 00'$ с.г.ш.;

Вучин Чука, 830 м.а.н.в., врвот се наоѓа на источната страна од селото Страсин и источно од Куманово и десно од патот Куманово - К.Паланка на $22^{\circ} 03'$ и.г.д и на $42^{\circ} 09'$ с.г.ш.;

Видиле, 825 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Страсин и источно од Куманово, на $22^{\circ} 02'$ и.г.д и на $42^{\circ} 06'$ с.г.ш.;

Липак, 817 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Јачинце и југоисточно од Куманово, на $21^{\circ} 55'$ и.г.д и на $42^{\circ} 05'$ с.г.ш.;

Руен, 707 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Судик и источно од Свети Николе, на $22^{\circ} 07'$ и.г.д и на $41^{\circ} 49'$ с.г.ш.;

Перица, 702 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Кокошиње и северно од Свети Николе, на $42^{\circ} 01'$ и.г.д и на $21^{\circ} 57'$ с.г.ш.;

Орлов Камен, 657 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Горно Трочерци и источно од Свети Николе, на $22^{\circ} 09'$ и.г.д и на $41^{\circ} 51'$ с.г.ш.;

Вукосија, 639 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Пезово и Пробиштип, на $21^{\circ} 55'$ и.г.д и на $42^{\circ} 02'$ с.г.ш.;

Гола Чука, 620 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Ветуница, западно од селото Ранковци, кај што се двои патот за Кратово од патот Куманово - К.Паланка, на $22^{\circ} 04'$ и.г.д и на $42^{\circ} 09'$ с.г.ш.;

Црвен Чукар, 609 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Сакулица и југозападно од Кратово, на $22^{\circ} 02'$ и.г.д и на $42^{\circ} 04'$ с.г.ш.;

Котлине, 603 м.а.н.в., врвот се наоѓа меѓу селата Бельаковце и Орах, источно од Куманово, десно од патот Куманово - К.Паланка, на $21^{\circ} 57'$ и.г.д и на $42^{\circ} 08'$ с.г.ш.

Мечит, 556 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од с. Канарево и источно од Куманово, на $21^{\circ} 56'$ и.г.д и $42^{\circ} 12'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Влаина

Планината Влаина се наоѓа во источниот дел на Република Македонија. На нејзиниот срт поставена е границата со Бугарија, па така источниот дел на оваа планина припаѓа на Бугарија, а западниот на Република Македонија. На север се граничи со планината Осогово која се наоѓа некаде кај Делчево, а јужната граница завршува некаде северно од Берово. Западната страна се спушта во пределот на Пијанец во горниот тек на реката Брегалница. На Влаина се наоѓаат следните врвови:

Кадицица, 1911 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Бугарија, североисточно од Пехчево, на $22^{\circ} 58'$ и.г.д и на $41^{\circ} 47'$ с.г.ш.;

Крива Бука, 1440 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Бугарија североисточно од Пехчево, на $22^{\circ} 56'$ и.г.д и на $41^{\circ} 50'$ с.г.ш.;

Туторовица, 1429 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Бугарија, источно од селото Панчево и североисточно од Пехчево, на $22^{\circ} 56'$ и.г.д и на $41^{\circ} 51'$ с.г.ш.;

Бејаз Тепе, 1346 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина на планината, југоисточно од селото Разловци, на $22^{\circ} 49'$ и.г.д и на $44^{\circ} 50'$ с.г.ш.;

Чука Рид, 1239 м.а.н.в., врвот се наоѓа на западната падина на планината, северно од селото Робово и северозападно од Берово, на $22^{\circ} 49'$ и.г.д и на $41^{\circ} 47'$ с.г.ш.;

Бело Брдо, 1193 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од границата со Бугарија и североисточно од селото Негрово и Пехчево, на $22^{\circ} 20'$ и.г.д и на $41^{\circ} 48'$ с.г.ш.;

Калев Каи, 1187 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од границата со Бугарија и југоисточно од Делчево, на 22° и $51'$ и.г.д и на 41° и $58'$ с.г.ш.;

Попова Чука, 1026 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од р. Брегалница и југоисточно од с. Разловци и северозападно од Пехчево, на 22° и $47'$ и.г.д и на 41° и $50'$ с.г.ш. и

Вртешка, 793 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од реката Брегалница и северозападно од селото Очипала и Делчево, на 22° и $44'$ и.г.д и на 42° и $00'$ с.г.ш.

Врвовите на планините Обозна и Голак

Двете планини се наоѓаат во источниот дел на Република Македонија, југозападно од Делчево и лево од патот Виница - Берово. Двете планини се соединети како да се една планина. Голак е на северниот дел, а Обозна во јужниот дел. Врвовите на овие планини се следните:

Чавка, највисок врв на Голак, висок 1538 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од Делчево и источно од Виница, на 22° и $44'$ и.г.д и на 41° и $54'$ с.г.ш.;

Јастребец, 1278 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од врвот Чавка, западно од селото Тработивиште и југозападно од Делчево, на 22° и $43'$ и.г.д и на 41° и $52'$ с.г.ш.;

Тумба, 1268 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од Делчево, на 22° и $42'$ и.г.д и на 41° и $56'$ с.г.ш.;

Оси Кат, 1202 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од Делчево, на 22° и $42'$ и.г.д и на 41° и $54'$ с.г.ш.;

Дабоска Чука, 1114 м.а.н.в., врвот се наоѓа на источната страна на Голак, северозападно од селото Разловци и југозападно од Делчево, на 22° и $44'$ и.г.д и на 41° и $52'$ с.г.ш.;

Гарван, 1125 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Пекљани и Виница, на 22° и $41'$ и.г.д и на 41° и $53'$ с.г.ш.;

Ајдушки Чукар, 1045 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од врвот Чавка и јужно од Делчево, на 22° и $46'$ и.г.д и на 41° и $55'$ с.г.ш.;

Тршканска Чука, 1040 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од с. Трсино и Виница, на 22° и $41'$ и.г.д и на 41° и $55'$ с.г.ш.;

Могила, 953 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Мачево и северозападно од Берово, на 22° и $47'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш.;

Калинова Чука, 920 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Турија и југозападно од Делчево, на 22° и $40'$ и.г.д и на 41° и $56'$ с.г.ш.;

Делчевска Чука, 752 м.а.н.в., се наоѓа на јужната страна од Делчево, на 22° и $46'$ и.г.д и на 41° и $57'$ с.г.ш.;

Стефковска Чука, 717 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Бигла и западно од Делчево, на 22° и $41'$ и.г.д и на 41° и $58'$ с.г.ш. и

Црвено Брдо, 603 м.а.н.в., врвот се наоѓа меѓу реките Осојница и Драгобрашка Река и источно од Виница, на 22° и $34'$ и.г.д и на 41° и $53'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Плачковица

Планината Плачковица се наоѓа во источниот дел на Република Македонија, јужно од Кочани, источно од Штип и северно од Радовиш. На североисток се граничи со планината Обозна, на исток и југоисток со Малешевските Планини. На север и северозапад се спушта до реката Брегалница, на југозапад до реката Крива Лакавица и на југ до Радовишкa Р. На Плачковица се наоѓаат врвовите:

Лисец, е највисок врв на Плачковица, висок 1754 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од раселеното село Лисец и југозападно од селото Блатец, на 22° и $31'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш.;

Козбран, 1708 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од највисокиот врв Лисец и јужно од с.Блатец и југоисточно од Виница, на 22° и $34'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;

Чатал, 1689 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Зрновци и Кочани, а источно од Штип, на 22° и $24'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш.;

Туртел, 1607 м.а.н.в., врвот се наоѓа кај местото Влашки Колиби, источно од раселеното село Припежани и јужно од Кочани, на 22° и $25'$ и.г.д и на 41° и $48'$ с.г.ш.;
Бел Камен, 1562 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од највисокиот врв Лисец, југозападно од селото Блатец и југоисточно од Кочани, на $22^{\circ} 32'$ и.г.д и на $41^{\circ} 46'$ с.г.ш.;
Асанлија, 1549 м.а.н.в., врвот се наоѓа југоисточно од селото Градец, југозападно од селото Блатец и јужно од Виница, на 22° и $37'$ и.г.д и на 41° и $42'$ с.г.ш.;
Ај Дудаш, 1445 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Козбунар и северно од Радовиш, на 22° и $29'$ и.г.д и на 41° и $44'$ с.г.ш.;
Картал, 1442 м.а.н.в., врвот (во некои карти 1462 м.а.н.в.), се наоѓа источно од селото Козбунар и североисточно од Радовиш, на 22° и $32'$ и.г.д и на 41° и $44'$ с.г.ш.;
Грамадик, 1421 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, северно од селото Нивичино и источно од Радовиш, на 22° и $39'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.;
Шильат Чукар, 1435 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од с. Вртешка и Штип, на 22° и $27'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш.;
Куково, 1407 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Зрновци и Кочани, на 22° и $27'$ и.г.д и на 41° и $48'$ с.г.ш.;
Изведен, 1392 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од раселеното село Дожанци и североисточно од Радовиш, на 22° и $32'$ и.г.д и на 41° и $41'$ с.г.ш.;
Чука, 1360 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Вртешка и јужно од Кочани, на 22° и $26'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;
Паруца, 1356 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од селото Смиланци и Радовиш, на 22° и $39'$ и.г.д и на 41° и $43'$ с.г.ш.;
Грамадна, 1338 м.а.н.в., врвот се наоѓа западно од селото Мачево и Берово, на 22° и $41'$ и.г.д и на 41° и $44'$ с.г.ш.;
Чуј Петел, 1324 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од селото Смиланци и североисточно од Радовиш, на 22° и $36'$ и.г.д и на 41° и $41'$ с.г.ш.;

Кара Тепе, 1300 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од селото Смиланци и североисточно од Радовиш, на 22° и $37'$ и.г.д и на 41° и $45'$ с.г.ш.;
Ачи Чука, 1299 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југоисточен дел на планината, северно од раселеното село Кушкулија и северозападно од Струмица, на 22° и $38'$ и.г.д и на 41° и $37'$ с.г.ш.;
Туртел, 1240 м.а.н.в., врвот се наоѓа северно од раселеното село Вртешка и јужно од Кочани, на 22° и $25'$ и.г.д и на 41° и $47'$ с.г.ш.;
Голак, 1233 м.а.н.в., врвот е југоисточно од с. Зрновци и градот Кочани, на 22° и $29'$ и.г.д и на 41° и $50'$ с.г.ш.;
Мал Гарван, 1198 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југоисточниот дел на Плачковица, северно од раселеното с. Нивично и северно од Струмица, на 22° и $39'$ и.г.д и на 41° и $38'$ с.г.ш.;
Орлов Камен, 1145 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од с. Зрновци и Кочани, на 22° и $29'$ и.г.д и на 41° и $48'$ с.г.ш.;
Јајла, 1137 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на Плачковица, западно од селото Козбунар и северно од Радовиш, на 22° и $26'$ и.г.д и на 41° и $43'$ с.г.ш.;
Бел Камен, 1122 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југоисточниот дел на Плачковица, северозападно од с. Владимириово и Берово, на 22° и $44'$ и.г.д и на 41° и $44'$ с.г.ш.;
Келауза, 1025 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од градот Радовиш, на 22° и $34'$ и.г.д и на 41° и $40'$ с.г.ш.;
Црн Врв, 997 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на Плачковица, источно од раселеното село Калапетровци, на 22° и $20'$ и.г.д и на 41° и $42'$ с.г.ш.;
Ксерая Тепе, 960 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на Плачковица во областа на Јуруклук, јужно од селото Кучица и северозападно од Радовиш, на 22° и $23'$ и.г.д и на 41° и $44'$ с.г.ш.;
Бургас, 956 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на Плачковица, северно од селото Штурово и североисточно од Радовиш, на 22° и $34'$ и.г.д и на 41° и $46'$ с.г.ш.;
Варена Глава, 913 м.а.н.в., врвот се наоѓа во западниот дел на Плачковица, североисточно од селото Шашаварлија, на 22° и $18'$ и.г.д и на 41° и $44'$ с.г.ш.;

Везир Тепе, 800 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од селото Шашаварлија и Штип, на 22° и $19'$ и.г.д и на 41° и $43'$ с.г.ш.; **Чукар**, 678 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на Плачковица, јужно од селото Бучим и северозападно од Радовиш, на 22° и $31'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш. и **Сиври Тепе**, 600 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на Плачковица, југоисточно од с. Прналија и северозападно од Радовиш, на 22° и $26'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.

Врвовите на Малешевските Планини

Малешевските Планини се протегаат во југоисточниот дел на Република Македонија, источно од Радовиш и јужно од Берово. Со источниот дел преминуваат во Бугарија, односно на неа е поставена границата со Бугарија. На југозапад се спуштаат во Радовишкото Поле, на север во Беровската Котлина. На северозапад со ниските ограноци се допираат со планината Плачковица, а на југ се допрени со планината Огражден. На Малешевските Планини се наоѓаат следните врвови:

Ченгино Кале, 1744 м.а.н.в., врвот се наоѓа на границата со Бугарија и е најисточната точка на Р. Македонија, источно од Берово, на 23° и $02'$ и.г.д и на 41° и $43'$ с.г.ш.;

Пецов Чукар, 1490 м.а.н.в., врвот се наоѓа меѓу Берово и границата со Бугарија, на 22° и $58'$ и.г.д и 41° и $42'$ с.г.ш.;

Шуманова Чука, 1430 м.а.н.в., врвот се среќава и како Бабин Чукар висока 1430 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот јужен дел на планината близу до границата со Бугарија и југоисточно од селото Ратево и Берово, на 22° и $55'$ и.г.д и на 41° и $37'$ с.г.ш.;

Чавдарџиска Чука, 1428 м.а.н.в., врвот се наоѓа на левата страна од изворишиот дел на реката Брегалница и источно од Берово, на 22° и $57'$ и.г.д и на 41° и $43'$ с.г.ш.;

Клепало, 1406 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од Беровското Езеро на границата со Бугарија, на 22° и $59'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.;

Цами Тепе, 1393 м.а.н.в., врвот се наоѓа во јужниот дел на планината, непосредно од левата страна од патот Берово-Струмица, на 22° и $49'$ и.г.д и на 41° и $35'$ с.г.ш.;

Каменица, 1356 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, југозападно од селото Русиново и Берово, на 22° и $45'$ и.г.д и на 41° и $40'$ с.г.ш.;

Петлец, 1350 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од с. Русиново и Берово, на 22° и $47'$ и.г.д и на 41° и $39'$ с.г.ш.;

Мочирова Чука, 1204 м.а.н.в., е лево од реката Брегалница и источно од Берово, на $22^{\circ} 55'$ и.г.д и $41^{\circ} 42'$ с.г.ш.;

Чука, 1202 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Ратево и Берово, на 22° и $52'$ и.г.д и на 41° и $40'$ с.г.ш.;

Линак, 1107 м.а.н.в., врвот се наоѓа лево од реката Брегалница, источно од селото Ратево и југоисточно од Берово, на 22° и $54'$ и.г.д и на 41° и $41'$ с.г.ш.;

Петрово Брдо, 1097 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на планината, јужно од селото Русиново и југозападно од Берово, на 22° и $48'$ и.г.д и на 41° и $40'$ с.г.ш. и

(Беровска Чука), 1096 м.а.н.в., Врвот се наоѓа југоисточно од селото Смојмирово и севериоисточно од Берово, на 22° и $51'$ и.г.д и на 41° и $43'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Огражден

Планината Огражден се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија. Источниот дел од Огражден се наоѓа во Бугарија, и преку него е поставена границата со Бугарија. На запад и југ се спушта во Струмичкото Поле, на север се граничи со Малешевските Планини. На Огражден се наоѓаат следните врвови:

Огражден, 1744 м.а.н.в., во неколку карти врвот (1754 м.а.н.в., врвот), се наоѓа севериоисточно од Струмица, на 22° и $53'$ и.г.д и на 41° и $27'$ с.г.ш.;

Кркан, 1564 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од врвот Огражден и севериоисточно од Струмица, на 22° и $52'$ и.г.д и на 41° и $32'$ с.г.ш.;

Мал Врв, 1600 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од највисокиот врв Огражден и Струмица, на $22^{\circ} 53'$ и.г.д и на $41^{\circ} 33'$ с.г.ш.;

Рабуш, 1465 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од Струмица, на $22^{\circ} 53'$ и.г.д и на $41^{\circ} 33'$ с.г.ш.;

Чинлие, 1361 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Бугарија и североисточно од Струмица, на $22^{\circ} 55'$ и.г.д и на $41^{\circ} 32'$ с.г.ш.;

Чардак, 1332 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од Струмица, на $22^{\circ} 52'$ и.г.д и на $41^{\circ} 30'$ с.г.ш.;

Дабовска Чука, 1207 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Бугарија и југоисточно од селото Двориште, на $22^{\circ} 55'$ и.г.д и на $41^{\circ} 34'$ с.г.ш.;

Владимирско Брдо, 1196 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северниот дел на Огражден, јужно од Берово, на $22^{\circ} 51'$ и.г.д и на $41^{\circ} 34'$ с.г.ш.;

Чукар, 1008 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на Огражден, десно од патот Берово-Струмица и североисточно од селото Чанаклија и Струмица, на $22^{\circ} 46'$ и.г.д и на $41^{\circ} 32'$ с.г.ш.;

Ракач, 994 м.а.н.в., врвот се наоѓа во северозападниот дел на Огражден, лево од Безгачева Река и северно од Струмица, на $22^{\circ} 44'$ и.г.д и на $41^{\circ} 37'$ с.г.ш. и

Вро, 828 м.а.н.в., врвот се наоѓа на јужната падина на Огражден, источно од селото Иловица и североисточно од Струмица, на $22^{\circ} 51'$ и.г.д и на $41^{\circ} 29'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Смрдеш

Планината Смрдеш е ниска планина со неколку врвови пониски од 1000 метри, а се наоѓа во јужниот дел на Република Македонија меѓу реките Крива Лакавица на југозапад, Стара Река и Радовишко Поле на североисток. На југоисток завршува во Струмичкото Поле. Јужно е од Радовиш и северозападно од Струмица. На планината Смрдеш се наоѓаат следните врвови:

Краста, 951 м.а.н.в., врвот се наоѓа во крајниот југозападен дел на Смрдеш и северозападно од Струмица, на $22^{\circ} 30'$ и.г.д и на $41^{\circ} 30'$ с.г.ш.;

Вела Глава, 764 м.а.н.в., врвот е северно од с. Габревци и југозападно од Радовиш, на $22^{\circ} 23'$ и.г.д и $41^{\circ} 43'$ с.г.ш.;

Вели Врв, 615 м.а.н.в., врвот се наоѓа на северната падина на Смрдеш, јужно од с. Калуѓерец и југоисточно од Радовиш, на $22^{\circ} 31'$ и.г.д и на $41^{\circ} 33'$ с.г.ш. и

Трескавичка Чука, 602 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од р. Крива Лакавица, јужно од раселеното с. Д. Враштица и југозападно од Радовиш, на $22^{\circ} 21'$ и.г.д и $41^{\circ} 24'$ с.г.ш.

Врвовите на планината Беласица

Планината Беласица се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија, поделена е меѓу Република Македонија, Бугарија и Грција. На Република Македонија целосно и припаѓа 1/3 од западниот дел од северната падина која се спушта во Струмичкото Поле. Западниот дел на југ се спушта во Валандовското Поле, а на запад допира и се граничи со Градешка Планина. На Беласица на територијата од Р. Македонија се наоѓаат врвовите:

Висока Чука, 1845 м.а.н.в., врвот е на граница со Грција, јужно од с. Мокриево, на $22^{\circ} 51'$ и.г.д и на $41^{\circ} 20'$ с.г.ш.;

Упка Тепе или Чатал Чесме Тепе, 1413 м.а.н.в., врвот се наоѓа близу до границата со Грција, северно од Дојранското Езеро, на $22^{\circ} 45'$ и.г.д и на $41^{\circ} 19'$ с.г.ш.;

Пупул, 1275 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од с. Мокриево и југоисточно од Струмица, на $22^{\circ} 51'$ и.г.д и $41^{\circ} 51'$ с.г.ш.;

Мејраба Кран, 1237 м.а.н.в., врвот се наоѓа јужно од селото Банско, близу до границата со Грција и југоисточно од Струмица, на $22^{\circ} 45'$ и.г.д и на $41^{\circ} 20'$ с.г.ш.;

Цами Кран, 1197 м.а.н.в., врвот е југозападно од с. Банско и југоисточно од Струмица, на $22^{\circ} 44'$ и.г.д и $41^{\circ} 21'$ с.г.ш.;

Бејарму Тепе, 920 м.а.н.в., врвот е северно од с. Орманли и јужно од Струмица, на $22^{\circ} 29'$ и.г.д и $41^{\circ} 21'$ с.г.ш.;

Јумру Која Тепе, 861 м.а.н.в., врвот се наоѓа североисточно од раселеното село Булунтули и северно од градот Дојран, на 22° и $42'$ и.г.д и на 41° и $20'$ с.г.ш.;
Ајду Паш, 784 м.а.н.в., врвот се наоѓа на северозападната падина на Беласица, јужно од селото Три Води и Струмица, на 22° и $38'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.;
Петен Брв, 762 м.а.н.в., врвот се наоѓа на северозападната падина на планината, јужно од селото Три Води и Струмица, на 22° и $38'$ и.г.д и на 41° и $23'$ с.г.ш.;
Боскија, 720 м.а.н.в., врвот се наоѓа на југозападната падина на планината, северно од селото Ѓопчели и северозападно од Дојран, на $22^{\circ} 40'$ и.г.д и $41^{\circ} 16'$ с.г.ш.;
Острец, 717 м.а.н.в., врвот се наоѓа на северната падина од планината, северно од селото Топчеvo и западно од градот Струмица, на 22° и $36'$ и.г.д и на 41° и $26'$ с.г.ш.;
Јол Чита Тепе, 664 м.а.н.в., врвот се наоѓа источно од раселеното село Бајрамос и Валандово, близу до границата со Грција, на 22° и $44'$ и.г.д и на 41° и $18'$ с.г.ш.;
Мемешлијски Брв, 624 м.а.н.в., врвот се наоѓа северозападно од селото Мемешли и јужно од Струмица, на 22° и $28'$ и.г.д и на 41° и $20'$ с.г.ш.;
Голаш, 617 м.а.н.в., врвот се наоѓа десно од патот Струмица-Валандово, југозападно од селото Костурино и Струмица, на 22° и $35'$ и.г.д и на 41° и $20'$ с.г.ш.;
Камила, 529 м.а.н.в., врвот се наоѓа југозападно од Беласица, југоисточно од с. Дедели и Валандово, лево од патот Валандово - Дојран, на $22^{\circ} 37'$ и.г.д и $41^{\circ} 16'$ с.г.ш.;
Јусак Тепе, 522 м.а.н.в., врвот се наоѓа меѓу Валандовското и Гевгелиското Поле, јужно од селото Казандол и Валандово, на $22^{\circ} 34'$ и.г.д и $41^{\circ} 16'$ с.г.ш.;
Такирово Брдо, 507 м.а.н.в., врвот е во западниот дел на Беласица, северно од селото Богданци и североисточно од Гевгелија, на 22° и $34'$ и.г.д и 41° и $14'$ с.г.ш. и
Дуранѓа, 502 м.а.н.в., врвот се наоѓа во југозападниот дел на Беласица, источно од селото Ѓопчели, северозападно од Дојран и десно од патот Дојран - Валандово, на 22° и $42'$ и.г.д и на 41° и $15'$ с.г.ш.

Врвовите во Република Македонија според височината

Врвовите од 2764 м. до 2000 м.

	врвови	височи на во м.	на планината
1.	Голем Кораб	2764	Кораб
2.	Шар (Титов Брв)	2747	Шар Планина
3.	Бакрдан (Мал Титов Брв)	2702	Шар Планина
4.	Борислаец	2662	Шар Планина
5.	Пескови	2651	Шар Планина
6.	Цини Бег	2610	Шар Планина
7.	Езерска Чука	2604	Шар Планина
8.	Пелистер	2601	Баба
9.	Црна Чука	2595	Кораб
10.	Црн Брв	2584	Шар Планина
11.	Враца	2582	Шар Планина
12.	Вртоп	2555	Шар Планина
13.	Убава	2553	Караџица
14.	Солунска Глава (Мокро)	2540	Мокра Планина
15.	Кобилица	2526	Шар Планина
16.	Кајмакчалан	2521	Ниџе
17.	Кукиногледски Брв	2521	Шар Планина
18.	Љуботен	2499	Шар Планина
19.	Маја	2493	Шар Планина
20.	Караџица	2473	Караџица
21.	Марина Рупа	2429	Мокра Планина
22.	Караниколица	2409	Шар Планина
23.	Кабаш	2395	Кораб
24.	Расангул	2383	Шар Планина
25.	Кула Зиберит	2381	Кораб
26.	Попов Рид (Попово Брдо)	2379	Мокра Планина
27.	Ниџе	2362	Ниџе
28.	Музга	2331	Баба
29.	Крчин	2341	Крчин

30.	Бојациев Врв	2375	Караџица
31.	Црн Камен	2259	Јабланица
32.	Мая	2354	Шар Планина
33.	Бојациев Врв	2329	Баба
34.	Руен	2252	Осогово
35.	Бабин Срт	2242	Стогово
36.	Стрижек	2233	Јабланица
37.	Фуѓан Брдо	2224	Шар Планина
38.	Кенаница	2218	Стогово
39.	Миленков Камен	2217	Караџица
40.	Лера	2197	Шар Планина
41.	Висока (Голема) Чука	2182	Баба
42.	Мирска Вода	2180	Караџица
43.	Даутица	2174	Орешка Планина
44.	Зелен Брег	2171	Кожуф
45.	Меденица	2163	Бистра
46.	Скрково	2140	Баба
47.	Цуце	2120	Баба
48.	Бродец	2108	Шар Планина
49.	Гура	2103	Баба
50.	Врчик	2093	Шар Планина
51.	Марушица	2090	Баба
52.	Висока Карпа	2090	Кораб
53.	Ѓури Вельпнис	2088	Кораб
54.	Бел Камен	2087	Орешка Планина
55.	Царев Врв	2085	Осогово
56.	Стрмница (Радук)	2084	Јабланица
57.	Баба	2080	Баба
58.	Махимада	2070	Кораб
59.	Добра Вода	2068	Челоица
60.	Лош Камен	2052	Баба
61.	Шило Верт	2049	Кораб
62.	Овнин Камен	2033	Шар Планина
63.	Табакон	2010	Сува Гора
64.	Вртешка	2010	Баба
65.	Менгулова Кула	2005	Шар Планина

66.	Перчулица	2000	Орешка Планина
67.	Лачева Тумба	2000	Ниџе

Врвовите од 1999 до 1500 м.

68.	Велики Врв (Плаќе)	1998	Плакенска Планина
69.	Сандакташ	1983	Бистра
70.	Куле	1975	Шар Планина
71.	Шиљегарник	1973	Орешка Планина
72.	Лисењ	1964	Крчин
73.	Велики Брзовец	1940	Бистра
74.	Лисец	1935	Голешница
75.	Црн Врв	1933	Плакенска Планина
76.	Асан Куле	1920	Крчин
77.	Бадиташ (Студеница)	1918	Дрен
78.	Мала Чука	1916	Баба
79.	Кадицица	1911	Влаина
80.	Иванов Врв	1909	Мокра Планина
81.	Лиска	1909	Илинска Планина
82.	Гола Бука	1897	Галичица
83.	Балтова Чука	1897	Мариовски Козјак
84.	Црн Камен	1890	Крчин
85.	Русин Брдо	1890	Бистра
86.	Мал Брзовец	1885	Бистра
87.	Мечкин Врв	1881	Шар Планина
88.	Таул (Дупен Камен)	1853	Сува Гора
89.	Гол Врв	1853	Плаќенска Планина
90.	Момина Чука	1851	Кожуф
91.	Китка	1847	Осогово
92.	Висока Чука	1845	Беласица
93.	Чатал Чесма (Бандера)	1842	Осогово
94.	Старец	1842	Орешка Планина
95.	Коњска Глава	1836	Кожуф
96.	Тумба	1814	Мариовски Козјак
97.	Пепельјак	1814	Караџица
98.	Труглаш	1802	Галичица

99.	Стогово	1798	Баба
100.	Орли Врв	1794	Караорман
101.	Велигојца	1786	Сува Гора
102.	Мусица	1778	Бушева Планина
103.	Габрово	1784	Крчин
104.	Кечи Кој	1766	Кожуф
105.	Кафчал	1762	Лубен
106.	Козјак	1762	Бушева Планина
107.	Двете Уши	1758	Кожуф
108.	Лисец	1754	Плачковица
109.	Габрово	1748	Крчин
110.	Козјак	1746	Бабуна
111.	Огражден	1744	Огражден
112.	Ченгино Кале	1744	Малешевски Пл.
113.	Врбен	1743	Шар Планина
114.	Шипковец	1740	Сува Гоа
115.	Гога	1737	Галичица
116.	Орлов Камен	1729	Осогово
117.	Плора	1727	Кожуф
118.	Чуловец	1725	Бистра
119.	Црн Врв	1725	Шар Планина
120.	Стогов Камен	1720	Мариовски Козјак
121.	Сокол	1720	Кожуф
122.	Прерок	1718	Мокра Планина
123.	Острица	1717	Шар Планина
124.	Јама	1711	Бистра
125.	Козбран	1708	Плачковица
126.	Вирот	1707	Ниџе
127.	Перун	1704	Мариовски Козјак
128.	Чатал	1689	Плачковица
129.	Воден Камен	1675	Галичица
130.	Ајмас	1673	Караорман
131.	Пониква	1670	Осогово
132.	Голоманица	1664	Бушева Планина
133.	Исток	1663	Исток (Петрина)
134.	Мал Кораб	1663	Кораб

135.	Студеница	1663	Дрен
136.	Елак	1662	Ниџе
137.	Орешко Чуле	1644	Орешка Планина (Даутица)
138.	Стогово	1635	Плакенска Планина
139.	Рамно	1628	Скопска Црна Гора
140.	Тумба	1627	Галичица
141.	Шагуль	1625	Галичица
142.	Ручало	1616	Бушева Планина
143.	Царичин Врв	1612	Бистра
144.	Туртел	1607	Плачковица
145.	Бел Камен	1604	Караорман
146.	Баглик	1603	Галичица
147.	Курлина	1602	Осогово
148.	Голем Врв	1601	Галичица
149.	Мал Врв	1600	Огражден
150.	Шамска Чука	1600	Осогово
151.	Барјак	1600	Скопска Црна Гора
152.	Ставрин Врв	1595	Мариовски Козјак
153.	Кула	1595	Бушева Планина
154.	Блато	1592	Бушева Планина
155.	Бождарица	1580	Осогово
156.	Китка	1568	Китка
157.	Мада	1565	Илинска Планина
158.	Викало	1565	Ниџе
159.	Вишесла	1564	Исток (Петрина)
160.	Кркан	1564	Огражден
161.	Бел Камен	1502	Плачковица
162.	Лутовец	1550	Сува Гора
163.	Чаве	1549	Тиквешка Сува Пл.
164.	Асаница	1549	Плачковица
165.	Млечни Врв	1549	Песјак
166.	Синковица	1545	Осогово
167.	Острец	1545	Кожуф
168.	Коњарник	1539	Дрен
169.	Чафка	1538	Голак

170.	Вели Врв	1536	Илинска Планина
171.	Краста	1531	Кораб
172.	Студено	1530	Бушева Планина
173.	Тепе	1528	Буковиќ
174.	Бајрак	1527	Караџица
175.	Лисец	1527	Осогово
176.	Голем Врв	1525	Осогово
177.	(Огутска Чука)	1525	Билино
178.	Банков Чукар	1520	Осогово
179.	Орле (Галчин Врв)	1514	Тиквешка Сува Пл.
180.	Жоглавје	1513	Бабуна
181.	Голема Скрка (Маркова Кула)	1511	Дрен
182.	Црн Врв	1503	Бистра
183.	Голема Могила	1502	Бабуна
184.	Марков Камен	1500	Кораб

Врвовите од 1499 до 1000 м.

185.	Кале	1499	Орлак
186.	Кодра Фура	1492	Скопска Црна Гора
187.	Пецов Чукар	1490	Малешевски Пл.
188.	Мал Врв	1471	Бушева Планина
189.	Високо	1471	Селечка Планина
190.	Мешник	1470	Мариовски Козјак
191.	Две Стени	1468	Дрен
192.	Остер Врв	1466	Илинска Планина
193.	Рабуш	1465	Огражден
194.	Мирош	1463	Дрен
195.	Црнилиште	1455	Бабуна
196.	Блен	1455	Лубен
197.	Мечкин камен (Црн врв)	1454	Бушева Планина
198.	Ај Дудаш	1445	Плачковица
199.	Картал	1442	Плачковица
200.	Уво (Ул)	1440	Осогово
201.	Суички Врв	1440	Баба

202.	Крива Бука	1440	Влаина
203.	Кула	1437	Бушева Планина
204.	Колари	1435	Буковиќ
205.	Паничиште	1435	Дрен
206.	Шильјат Чукар	1435	Плачковица
207.	Црн Врв	1434	Бушева Планина
208.	Бел Камен	1431	Бигла
209.	Шуманова Чука	1430	Малешевските Пл.
210.	Туторовица	1429	Влаина
211.	Чавдарџиска Чука	1428	Малешевски Пл.
212.	Желка (Зелка)	1426	Мариовски Козјак
213.	Буковец	1424	Осогово
214.	Златоврв	1422	Бабуна
215.	Маркова Кула	1422	Баба
216.	Пицилин	1421	Исток (Петрина Пл.)
217.	Грамадиќ	1421	Плачковица
218.	Балабановачка Чука	1420	Осогово
219.	Кодра Наљат	1419	Сува Гора
220.	Упка Тепе	1413	Беласица
221.	Куково	1407	Плачковица
222.	Клепало	1406	Малешевски Пл.
223.	Човек	1404	Скопска Црна Гора
224.	Тисоички Врв	1403	Голешница
225.	Липа	1402	Бабуна
226.	Крстец Тепе	1401	Сува Гора
227.	Смилов Врв	1400	Бабуна
228.	Стришка	1398	Осогово
229.	Цами Тепе	1393	Малешевски Пл.
230.	Изведен	1392	Плачковица
231.	Висока Чука (ра)	1388	Марјанска Планина
232.	Војнова Чука	1387	Герман
233.	Вукосан	1370	Скопска Црна Гора
234.	Шафа	1362	Сува Гора
235.	Чинлије	1361	Огражден
236.	Чука	1360	Плачковица
237.	Гарван	1358	Селечка Планина

238.	Каменица	1356	Малешевски Пл.
239.	Паруца	1356	Плачковица
240.	Петлец	1350	Малешевски Пл.
241.	Чука	1350	Сува Гора
242.	Чукуль	1348	Јабланица
243.	Бејаз Тепе	1346	Влаина
244.	Кочиште	1346	Баба
245.	Обловска Чука	1345	Осогово
246.	Панделомон (Скрка)	1344	Мариовски Козјак
247.	Чурилачка Чука	1342	Осогово
248.	Сулејманов Камен	1341	Бигла
249.	Грамадна	1338	Плачковица
250.	Гола Чука	1336	Селечка Планина
251.	Долни Вишеслоец	1338	Плакенска Планина
252.	Стојанова Глава	1334	Стогово
253.	Баба	1334	Бабуна
254.	Голем Рид	1332	Караорман
255.	Чардак	1332	Огражден
256.	Неврокоп	1330	Бабуна
257.	Белухе	1325	Скопска Црна Гора
258.	Чуј Петел	1324	Плачковица
259.	Голем Камен	1323	Баба
260.	Веселец	1322	Дрен
261.	Перен	1320	Кумановски Козјак
262.	Краста	1320	Илинска Планина
263.	Единец	1317	Бабуна
264.	Певчед	1317	Бигла
265.	Свети Милош	1311	Бабуна
266.	Остри Врв	1303	Илинска Планина
267.	Кара Тепе	1300	Плачковица
268.	Гола Чука	1300	Осогово
269.	Аци Чука	1299	Плачковица
270.	Пониква	1298	Осогово
271.	Церов Врв	1281	Орешка Планина
272.	Бильак	1280	Скопска Црна Гора
273.	Јастребничка Чука	1278	Осогово

274.	Јастребец	1278	Голак
275.	Пупуль	1275	Беласица
276.	Горни Голем	1275	Марјанска Планина
277.	Присој	1275	Сува Гора
278.	Шут Врв	1273	Дрен
279.	Лениште (Кале)	1273	Бушева Планина
280.	Мал Врв	1271	Бабуна
281.	Струк	1271	Караорман
282.	Тумба	1268	Голак
283.	Бабишка Чука	1267	Селечка Планина
284.	Голем Жеден	1264	Жеден
285.	Труглајш	1263	Галичица
286.	Тумба	1253	Сува Гора
287.	Орлов Врв	1248	Илинска Планина
288.	Голем Врв (Вели Врв)	1246	Лубен
289.	Јаворец	1240	Исток (Петрина)
290.	Горна Тумба	1240	Мариовски Козјак
291.	Туртел	1240	Плачковица
292.	Цоцон	1239	Илинска Планина
293.	Чука Рид	1239	Влаина
294.	Голем Врв	1239	Бушева Планина
295.	Мејраба Кран	1237	Беласица
296.	Голак	1233	Плачковица
297.	Глава	1232	Ниџе
298.	Цуцуул	1229	Мариовски Козјак
299.	Бигла	1228	Исток (Петрина)
300.	Пештер	1225	Голешница
301.	Илијин Врв	1222	Бабуна
302.	Елен Врв	1222	Галичица
303.	Никулица	1222	Дрен
304.	Ребер	1215	Лубен
305.	Бабель	1214	Илинска Планина
306.	Корито	1213	Плакенска Планина
307.	Сртечки Врв	1212	Челоица
308.	Дабовска Чука	1207	Огражден
309.	Старец	1206	Мариовски Козјак

310.	Чукарка	1205	Лубен
311.	Висевско Брдо	1204	Плакенска Планина
312.	Мочирова Чука	1204	Малешевски Пл.
313.	Чука	1202	Малешевски Пл.
314.	Драч	1202	Кожуф
315.	Вртач	1202	Дрен
316.	Оси Кат	1202	Голак
317.	Муртин Брв	1200	Билино
318.	Старавински Вис	1200	Ниџе
319.	Гоглен	1198	Герман
320.	Мал Гарван	1198	Плачковица
321.	Цами Кран	1197	Беласица
322.	Владимирско Брдо	1196	Огражден
323.	Голема Чука	1195	Лубен
324.	Голем Брв	1193	Билино
325.	Бело Брдо	1193	Влаина
326.	Бутковец	1192	Дрен
327.	Север	1192	Орешка Планина
328.	Становица	1191	Марковски Козјак
329.	Гарваница	1190	Осогово
330.	Гола Скрка	1190	Мариовски Козјак
331.	Горница (Гораница)	1187	Осогово
332.	Калев Кан	1187	Влаина
333.	Орел	1182	Песјак
334.	Бреза (Врбица)	1180	Осогово
335.	Крајни Стени	1180	Дрен
336.	Краста	1180	Илинска Планина
337.	Буковиќ	1179	Буковиќ
338.	Видуш	1178	Орешка Планина
339.	Овченца (Високо)	1176	Селечка Планина
340.	Филипица	1175	Јабланица
341.	Златановце	1161	Герман
342.	Волчјак	1158	Конечка Планина
343.	Сонце	1154	Лубен
344.	Брикуљ	1151	Сува Гора
345.	Клепа	1149	Клепа

346.	Орлов Камен	1145	Плачковица
347.	Висок Камен	1142	Осогово
348.	Крнорог	1142	Бабуна
349.	Каве	1140	Бабуна
350.	Градечка Чука	1140	Билино
351.	Смилова Тумба	1139	Тиквешка Сува Пл.
352.	Јајла	1137	Плачковица
353.	Поца	1135	Челоица
354.	Глава	1134	Билино
355.	Камен Брв	1131	Ниџе
356.	Врот	1128	Ниџе
357.	Ситоица	1127	Сува Гора
358.	Гарван	1125	Голак
359.	Перунике	1122	Бабуна
360.	Бел Камен	1122	Плачковица
361.	Илин Крст	1118	Осогово
362.	Црн Брв	1115	Осогово
363.	Грамада	1114	Жеден
364.	Дабоска Чука	1114	Голак
365.	Селигарник	1111	Марјанска Планина
366.	Драгош	1111	Осогово
367.	Јасенова Глава	1110	Бабуна
368.	Тумба	1108	Мариовски Козјак
369.	Линак	1107	Малешевски Пл.
370.	Грагорец	1106	Илинска Планина
371.	Чаула	1105	Селечка Планина
372.	Густино Брдо	1105	Герман
373.	Корија	1105	Селечка Планина
374.	Рблјак	1104	Сува Гора
375.	Кула	1103	Тиквешка Сува Пл.
376.	Теучов Брв	1102	Лубен
377.	Кула	1102	Селечка Планина
378.	Кула	1100	Мариовски Козјак
379.	Ѓорѓиева Тумба	1100	Баба
380.	Цуцул	1100	Бабуна
381.	Чавка	1100	Лубен

382.	Петрово Брдо	1097	Малешевски Пл.
383.	[Беровска Чука]	1096	Малешевски Пл.
384.	Самовиљец	1091	Орлак
385.	Попранца	1090	Кожуф
386.	Ќука	1080	Шар Планина
387.	Ветерско	1080	Клепа
388.	Гол Врв	1080	Јабланица
389.	Сурун	1079	Бабуна
390.	Пепче	1078	Дрен
391.	Браќа Тепеси	1078	Конечка Планина
392.	Попова Чука	1077	Лубен
393.	Влак	1076	Сува Гора
394.	Трајковец	1075	Ниџе
395.	Голем Врв	1072	Лубен
396.	Глава	1070	Дрен
397.	Крстоар	1067	Водно
398.	Црн Камен	1061	Бушева Планина
399.	Секулова Тумба	1060	Мариовски Козјак
400.	Амот	1059	Мариовски Козјак
401.	Голем Камен	1057	Бигла
402.	Каурска Чука	1056	Осогово
403.	Албаница	1054	Голешница
404.	Голем Камен	1052	Селечка Планина
405.	Гарван	1052	Селечка Планина
406.	[Длабочка Чука]	1052	Билино
407.	Будимирски Вршник	1052	Ниџе
408.	Орљак	1051	Скопска Сува Пл.
409.	Грамада	1051	Селечка Планина
410.	Ајдучки Чукар	1045	Голак
411.	Руин	1044	Тиквешка Сува Пл.
412.	Голо Брдо	1044	Јабланица
413.	Тршканска Чука	1040	Голак
414.	Шкрка	1039	Бистра
415.	Преслап	1037	Селечка Планина
416.	Ласеица	1036	Илинска Планина
417.	Старец	1035	Песјак

418.	Острец	1035	Осогово
419.	Голем Врв	1030	Илинска Планина
420.	Валот	1030	Дрен
421.	Ветрушка	1030	Ниџе
422.	Вршњак	1029	Градешка Планина
423.	Трштено	1027	Тиквешка Сува Пл.
424.	Попова Чука	1026	Влаина
425.	Келауза	1025	Плачковица
426.	Самовиљак	1023	Дрен
427.	Веља Глава	1020	Водно
428.	Маргаза	1019	Селечка Планина
429.	Сутец (Голема Тумба)	1017	Витачево
430.	Средни Рид	1017	Сува Гора
431.	Гарван	1011	Дрен
432.	Бубулец	1011	Бабуна
433.	Чукар	1008	Огражден
434.	Вршек	1003	Ниџе
435.	Бесна Баба	1003	Бабуна
436.	Мал Гарван	1000	Селечка Планина

Врвовите од 999 м. до 500 м.

437.	Црн Врв	997	Плачковица
438.	Кара Тепе	996	Градешка Планина
439.	Бел Камен	994	Мариовски Козјак
440.	Ракач	994	Огражден
441.	Кула	991	Баба
442.	Лескова Тумба	990	Скопска Сува Пл.
443.	Негре	989	Бабуна
444.	Козјак	985	Селечка Планина
445.	Гол Врв	983	Кумановски Козјак
446.	Папашавка	983	Сува Гора
447.	Мангловец Чука	981	Мариовски Козјак
448.	Ерибар	978	Осогово
449.	Буш	960	Сува Гора
450.	Ксерая Тепе	960	Плачковица

451.	Елени Врв	960	Осогово
452.	Бургас	956	Плачковица
453.	Могила	953	Обозна
454.	Краста	951	Смрдеш
455.	Три Брата	949	Марјанска Пл.
456.	Вишеглав	948	Конечка Планина
457.	Радибушка Чука	947	Герман
458.	Руен	946	Клепа
459.	Студена Глава	940	Марјанска Пл.
460.	Непци	938	Манговица
461.	Кара Даг	928	Градешка Планина
462.	Мрамор	928	Витачево
463.	Гол Врв	925	Орешка Планина
464.	Свињска Глава	925	Бабуна
465.	Чанак Тепе (Кула)	923	Конечка Планина
466.	Гуришипес	922	Сува Гора
467.	Церовица	921	Клепа
468.	Калинова Чука	920	Голак
469.	Бејарму Тепе	920	Беласица
470.	Остаж	919	Билино
471.	Рогатец	918	Селечка Планина
472.	Варена Глава	913	Плачковица
473.	Орљак	910	Герман
474.	Врво	907	Селечка Планина
475.	Смиљаница	906	Бушева Планина
476.	Балван	906	Сува Гора
477.	Клена	906	Сува Гора
478.	Чукале	901	Песјак
479.	Дреновски Врв	899	Марјанска Пл.
480.	Големи Уши	895	Кумановски Козјак
481.	Цуцулино	886	Селечка Планина
482.	Асаница	875	Манговица
483.	Бабина	874	Јабланица
484.	Калова Глава	870	Бабуна
485.	Калено	866	Бабуна
486.	Гултин Камен	866	Ниџе

487.	Јумру Која Тепе	861	Беласица
488.	Ѓуриште	861	Градиштанска Пл.
489.	Еленик	859	Селечка Планина
490.	Крвеник	856	Клепа
491.	Кула	855	Манговица
492.	Орелот	855	Витачево
493.	Грамада	850	Манговица
494.	Дупен Камен	849	Орлак
495.	Руен	845	Бабуна
496.	Тврд Град	845	Селечка Планина
497.	Остра Скрка	842	Клепа
498.	Асарлик Тепе	840	Градешка Планина
499.	Глава	834	Марјанска Пл.
500.	Популеги	833	Селечка Планина
501.	Зелен Камен	832	Бушева Планина
502.	Вучин Чука	830	Манговица
503.	Вро	828	Огражден
504.	Видиле	825	Манговица
505.	Видиле	825	Осогово
506.	Плоча	823	Селечка Планина
507.	Црна Чука	821	Градешка Планина
508.	Цепен	820	Селечка Планина
509.	Липак	817	Манговица
510.	Сиври Тепе	814	Конечка Планина
511.	Милован	814	Марјанска Пл.
512.	Смоква	810	Селечка Планина
513.	Балтепе	806	Шар Планина
514.	Везир Тепе	800	Плачковица
515.	Вражја Чука	800	Кумановски Козјак
516.	Кала	798	Осогово
517.	Тарла Тепе	798	Градешка Планина
518.	Голо Брдо	798	Клепа
519.	Капчиноец	798	Жеден
520.	Кара Камен	793	Дрен
521.	Веселинова Чука	793	Градешка Планина
522.	Вртешка	793	Влаина

523.	Рајчева Глава	792	Селечка Планина
524.	Куколь	787	Кораб
525.	Тумба	786	Бабуна
526.	Остреж	785	Бабуна
527.	Ајду Паш	784	Беласица
528.	Марково Кале	783	Бабуна
529.	Полената	782	Селечка Планина
530.	Дабар	771	Тиквешка Сува Гора
531.	Лориво Тепе	766	Градешка Планина
532.	Вела Глава	764	Смрдеш
533.	Летен Врв	762	Беласица
534.	Попов Нос	760	Селечка Планина
535.	Црн Врв	758	Градиштанска Пл.
536.	Убава Глава	758	Селечка Планина
537.	Богословец (Св.Јовански Рид)	756	Богословец
538.	Врабиќ	756	Јабланица
539.	Фојовник	754	Жеден
540.	[Делчевска Чука]	752	Голак
541.	Врљак	743	Руен
542.	Калуѓерска Чука	743	Марјанска Планина
543.	Козјак	735	Мариовски Козјак
544.	Булка	734	Нице
545.	Подор	729	Кожуф
546.	Тумба	727	Селечка Планина
547.	Кукуљатица	723	Градиштанска Пл.
548.	Ножон	722	Бабуна
549.	Плешовац	720	Клепа
550.	Боскија	720	Беласица
551.	Боска	720	Плавуш Планина
552.	Омеч	717	Дрен
553.	Острец	717	Беласица
554.	Стефкова Чука	717	Голак
555.	Градиште	715	Жеден
556.	Бал Тепе	710	Конечка Планина
557.	Руен	707	Манговица

558.	Модракот	702	Тиквешка Сува Пл.
559.	Перица	702	Манговица
560.	Илијин Врв (Венец)	701	Градиштанска Пл.
561.	Без име	697	Плавуш Планина
562.	Тумба	696	Витачево
563.	Кара Тепе	692	Градешка Планина
564.	Чука	686	Витачево
565.	Гола Глава	685	Витачево
566.	Чукар	678	Плачковица
567.	Луда Могила	673	Герман
568.	Каула Тепе	666	Градешка Планина
569.	Островица	666	Градиштанска Пл.
570.	Бунар	664	Кожуф
571.	Иланџа	664	Градиштанска Пл.
572.	Велико Брдо	664	Конечка Планина
573.	Јол Чита Тепе	664	Беласица
574.	Мигдалон	661	Бабуна
575.	Мала Могила	660	Бабуна
576.	Црн Врв	660	Скопска Црна Гора
577.	Орлов Камен	657	Манговица
578.	Мелни Рид	657	Градешка Планина
579.	Коњувес Тепе	656	Конечка Планина
580.	Козленица	650	Кумановски Козјак
581.	Без име	644	Марјанска Планина
582.	Коџа Тепше	641	Градешка Планина
583.	Орел Тепе	640	Конечка Планина
584.	Градешка Тумба	640	Тиквешка Сува Пл.
585.	Вукосија	639	Манговица
586.	Цуцул	637	Скопска Сува Пл.
587.	Казаринов Камен	630	Витачево
588.	Мемешлијски Врв	624	Беласица
589.	Гола Чука	620	Манговица
590.	Голаш	617	Беласица
591.	Дабовиќ	617	Клепа
592.	Остра Чука	615	Градешка Планина
593.	Вели Врв	615	Смрдеш

594.	Забел	611	Водно
595.	Црвен Чукар	609	Манговица
596.	Котлине	603	Манговица
597.	Црвено Брдо	603	Голак
598.	Трескавичка Чука	602	Смрдеш
599.	Сиври Тепе	600	Плачковица
600.	Кокарџа Тепе	600	Конечка Планина
601.	Кабина Глава	599	Клепа
602.	Мал Врв	598	Селечка Планина
603.	Калиште	584	Градиштанска Пл.
604.	Крушје	584	Витачево
605.	Свети Илија	564	Градиштанска Пл.
606.	Кур Тепе	561	Конечка Планина
607.	Кранба	559	Конечка Планина
608.	Сиври Тепе	559	Конечка Планина
609.	Мечит	556	Манговица
610.	Попова Чука	554	Конечка Планина
611.	Чуке	544	Градиштанска Пл.
612.	Попова Шапка	538	Конечка Планина
613.	Орлов Бајир	535	Конечка Планина
614.	Перос	531	Кумановски Козјак
615.	Камила	529	Беласица
616.	Јусак Тепе	522	Беласица
617.	Шупље	521	Клепа
618.	Стова Чука	518	Марјанска Планина
619.	Овчарска Чука	512	Гадешка Планина
620.	Бубачиште	509	Голешница
621.	Ранавец	507	Плавуш
622.	Такирово Брдо	507	Беласица
623.	Симоница	506	Орешка Планина
624.	Дуранѓа	502	Беласица
625.	Јаребички Камен	502	Клепа